



СЛУЖБЕ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазици. — Огласи според тарифата. — Жиро сметка кај Службата на општествено книговодство 60802-603-19644

Петок, 30 мај 1980

БЕЛГРАД

БРОЈ 29

ГОД ХХХVI

Цена на овој број е 36 динари. — Претплата за 1980 година изнесува 800 динари. Рок за рекламација 15 дена. — Редакција: Улица Јована Ристиќа бр. 1. Пошт. факс 226. — Телефони: централа 650-135; Уредништво 651-853; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

480.

Врз основа на член 347 став 1 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во врска со член 12 став 5 од Законот за здружување во Заедница на југословенското електростопанство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/78), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ЕНЕРГЕТСКИОТ БИЛАНС НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1980 ГОДИНА

1. Се утврдува Енергетскиот биланс на Југославија за 1980 година, што е составен дел на оваа одлука.

2. Енергетскиот биланс од точка 1 на оваа одлука ќе се применува додека надлежните органи и организации не донесат, врз основа на согласност, Енергетски биланс на Југославија за 1980 година, а најдоцна до 31 декември 1980 година.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службени лист на СФРЈ“.

Сојузен извршен совет

Е. п. бр. 201
22 мај 1980 година
Белград

Потпретседател,

Драгољуб Ставрев, с. р.

481.

Врз основа на член 202 став 2 од Законот за воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 20/79), на предлог од директорот на Сојузната управа за контрола на летањето и согласност од сојузниот секретар за народна одбрана, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОСНОВАЊЕ СЛУЖБИ НА АЕРОДРОМСКИТЕ КОНТРОЛИ НА ЛЕТАЊЕТО

1. За вршење на работите за контрола на летањето и за водењето на воздухоплови на воздухопловните пристаништа, односно на аеродромите во Осиек, Бања Лука, Порторож и Словенградец, се основаат аеродромски контроли на летањето.

2. Аеродромските контроли на летањето од точка 1 на оваа одлука се подрачни организациони единици на Сојузната управа за контрола на летањето.

3. Аеродромските контроли на летањето „Осиек“ и „Бања Лука“ се основаат како самостојни служби во состав на обласната контрола на летањето „Белград“, односно „Загреб“.

4. Аеродромските контроли на летањето во Порторож и Словенградец се основаат како заеднички служби со постојните аеродромски контроли на летањето „Пула“, односно „Марибор“ во состав на обласната контрола на летањето „Загреб“.

5. Општите акти за организацијата и работата и за систематизацијата на задачите и работите на Сојузната управа за контрола на летањето мораат да се усогласат со одредбите на оваа одлука.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 203
22 мај 1980 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Драгољуб Ставрев, с. р.

482.

Врз основа на член 347 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, заради примена на одредбите од точка 9.5 на Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/76), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ЗАЛИХИТЕ НА СТОКИ НАМЕНЕТИ ЗА ИЗВОЗ ВО ПЕРИОДИ НА ДЕКОНЈУНКТУРА НА СВЕТСКИОТ ПАЗАР

1. Со оваа одлука се утврдуваат критериумите за кредитирање на залихите на стоки наменети за извоз во периодите кога ќе настане привремена деконјунктура на светскиот пазар, за оние производи чијашто листа ја утврдува Сојузниот извршен совет на предлог од Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопански работи и Сојузниот комитет за енергетика и индустрија.

2. Критериуми за следење на деконјунктурата на светскиот пазар се движењето на залихите на определени производи наменети за извоз и движењето на нивните цени во надворешнотрговската размена, и тоа:

За производите кај кои учеството на извозот во вкупното производство е

Кога цените во извозот за текущото тримесечје во однос на просечно остварените цени во извозот во претходното тримесечје се пониски најмалку

Кога залихите на овие производи во однос на просечното производство на истите, остварено во претходната година, се зголемени — над

над 60%
над 40% до 60%
над 20% до 40%
до 20%

5%
10%
15%
20%

15 дена
30 дена
45 дена
60 дена

3. Кога пласманот на определени производи наменет за извоз на странскиот пазар е отежнат поради изразити деконјунктурни движења или значително паѓање на цените на тој пазар — а кои доведуваат до отстапување од движењата утврдени со општествениот план на Југославија и оневозможување на организациите на здружен труд нормално да го одвиваат процесот на репродукцијата поради натрупување на залихи или одликување на дел од доходот на организациите на здружен труд — се обезбедуваат средства за кредитирање на залихите на тие производи.

4. Предлог на листата од точка 1 на оваа одлука се поднесува до Сојузниот извршен совет во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

5. Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, Сојузниот секретаријат за пазар и општи сто-

пански работи и Сојузниот завод за општествено планирање ги следат движењата на светскиот пазар за цените и можностите за реализација на стоките, во смисла на точка 2 од оваа одлука, и го известуваат Сојузниот извршен совет за настанувањето и престанувањето на деконјунктурата и предлагаат мерки во смисла на точка 3 од оваа одлука.

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр 202
22 мај 1980 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Драгољуб Ставрев, с. р.

483.

Врз основа на член 12 став 2 од Законот за склучување и извршување на меѓународните договори („Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/78), Сојузниот извршен совет пропишува

УПАТСТВО

ЗА НАЧИНОТ НА УПОТРЕБА НА ЈАЗИЦИТЕ НА НАРОДИТЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА ПРИ СКЛУЧУВАЊЕТО НА МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

1. При склучувањето на меѓународни договори чиј текст се утврдува на јазиките на државите договорнички, рамноправно се употребуваат јазиките на народите на Југославија утврдени со републичките устави.

2. Јазикот на народите на Југославија на кој ќе биде склучен меѓународниот договор се определува во постапката за утврдување на основата за водење на преговори и склучување на меѓународните договори.

3. Согласно со точка 2. од ова упатство, јазикот на народите на Југославија се определува врз основа на еден од следните критериуми:

1) јазикот на шефот на делегацијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија — според неговата републичка припадност;

2) јазикот на народите на Југославија утврден со уставот на онаа република за која произлегуваат посебни обврски од меѓународниот договор;

3) јазикот на народите на Југославија утврден со уставот на онаа република која, врз основа на склучениот меѓународен договор, мора да донесе нови или да изврши измена на своите закони;

4) јазикот на народите на Југославија утврден со уставот на онаа република на чија територија претежно се извршува меѓународниот договор или за која меѓународниот договор е од посебен интерес.

4. Предлогот на основата за водење на преговори за склучување на меѓународен договор, што се упатува до Сојузниот извршен совет, содржи и предлог за соодветна употреба на јазикот.

5. За извршувањето на ова упатство ќе се грижи генералниот секретар на Сојузниот извршен совет.

6. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службени лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 204
15. мај 1980 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Иво Марган, с. р.

484.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „DIE WELT“

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „Die Welt“ број 97 од 25 април 1980 година, што излегува на германски јазик во Хамбург, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/872
14 мај 1980 година
Белград

Заменик
сојузен секретар за
внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

485.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „L'EXPRESS“**

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на списанието „L'Express“, број 1502 од 26 април 1980 година, што излегува на француски јазик во Париз, Франција.

Бр. 650-1-5/550
14 мај 1980 година
Белград

Заменик
сојузен секретар за
внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

486.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „THE TIMES“**

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „The Times“, број 60613 од 29 април 1980 година, што излегува на англиски јазик во Лондон, Велика Британија.

Бр. 650-1-32/472
14 мај 1980 година
Белград

Заменик
сојузен секретар за
внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

487.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „OGGI“**

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на списанието „Oggi“ број 18 од 30 април

1980 година, што излегува на италијански јазик во Милано, Италија.

Бр. 650-1-12/635
15 мај 1980 година
Белград

Заменик
сојузен секретар за
внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

488.

Врз основа на член 40 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/76), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

ПРАВИЛНИК**ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА ПИПЕТИ ЗА МЕШАЊЕ НА КРВ ЗА БРОЕЊЕ НА КРВНИ ЗРНЦА****Член 1**

Со овој правилник се пропишуваат метролошките услови што мораат да ги исполнуваат пипетите за мешање на крв за броење на крвни зрнца (во натамошниот текст: пипети).

Член 2

Како пипети, во смисла на овој правилник, се подразбираат:

- 1) пипети за броење на црвени крвни зрнца;
- 2) пипети за броење на бели крвни зрнца.

Член 3

Пипетите се состојат од два ограничени простори (две ограничени зафатнини) и тоа: од капиларен простор V_1 и од простор за мешање V_2 , чиешто зафатнини една спрема друга се во определен однос — однос на мешање.

Однос на мешање е односот на зафатнината на капиларниот простор спрема зафатнината на просторот за мешање.

Односот на мешање за црвени крвни зрнца е $V_1:V_2 = 1:100$.

Односот на мешање за бели крвни зрнца е $V_1:V_2 = 1:10$.

Односот на зафатнините на капиларниот простор за мешање е без димензии.

Зафатнините на капиларниот простор V_1 и на просторот за мешање V_2 , при испитување на пипетата, се пресметуваат во кубни милиметри (mm^3) или во кубни сантиметри (cm^3).

Член 4

Пипетите мораат да бидат баждарени со вода и со жива на влевање на $+ 20^\circ\text{C}$.

Член 5

Пипетите мораат да бидат од провидно стакло со соодветни хемиски и термички особини (хидролитски класи 1, 2 или 3), без видливи грешки и внатрешни напрегања.

Пипетите мораат да ги исполнуваат условите предвидени со југословенскиот стандард Лабораториски садови од стакло—Општи услови за квалитетот — JUS BE.4.150.

Член 6

Капиларниот простор на пипетата е ограничен долу со врв за истечување на течноста, а горе со менискус на течноста кој е дотеран на мерната црта под просторот за мешање.

Просторот за мешање во пипетата има тркалезен или крушковиден облик кој е ограничен долу со мерна црта под просторот за мешање во пипетата, а горе е ограничен со мерна црта — највисока мерна црта — над просторот за мешање во пипетата.

Вкупниот простор на пипетата (целокупната зафатнина) е ограничен во својот долен крај со врв за истечување на течноста, а горе е ограничен со менискус на течноста кој е дотеран на највисоката мерна црта — над просторот за мешање во пипетата.

Член 7

Просторот за мешање во пипетата мора да содржи масивно тркалезно затопено тело за тресење од обоено стакло со пречник од околу 2 mm.

Бојата на телото за тресење за пипетата за броене на црвените крвни зрнца е црвена, а бојата на телото за тресење за пипетата за броене на белите крвни зрнца е бела.

Член 8

Пипетите на својот долен крај завршуваат со врв за истечување на течноста во облик на конус.

Врвот за истечување на течноста на својот завршеток мора да биде измазнет, вертикален на оската на пипетата и благо искосен.

Член 9

Внатрешниот пречник на капиларната цевка на пипетата над и под просторот за мешање не смее да биде видливо различен.

Капиларната цевка на пипетата на горниот крај на пипетата може да биде проширена во облик на инка (кратер).

Член 10

Мерните црти мораат да бидат праволинейски и вертикални на оската на пипетата.

Сите мерни црти мораат да имаат еднакви ширини и не смеат да бидат поголеми од 0,25 mm.

Член 11

Мерната црта обележена со број 1 мора да биде оддалечена најмалку 50 mm од врвот на пипетата за истечување на течноста.

Член 12

Мерната црта под просторот за мешање во пипетата и мерната црта над просторот за мешање во пипетата мораат да бидат најмалку 2 mm, а најмногу 5 mm оддалечени од почетокот на просторот за мешање.

Највисоката мерна црта, односно мерната црта над просторот за мешање во пипетата мора да биде најмалку 20 mm оддалечена од горниот крај на пипетата.

Член 13

Бројот 1 кој го означува капиларниот простор, мора да биде обележан непосредно под мерната црта на која се однесува, а другите броеви мораат да бидат обележани непосредно над мерната црта на која се однесуваат.

Член 14

Пипетите можат да бидат изработени со млечна црта или без млечна црта.

Член 15

Зафатнината на просторот за мешање во пипетата, должината на мерните црти и обележувањето со броеви кај пипетите за броене на црвените и белите крвни зрнца ги имаат вредностите дадени во следната табела:

Пипети	За црвени крвни зрнца	За бели крвни зрнца
Зафатнина на просторот за мешање	400 mm ³ до 1350 mm ³	150 mm ³ до 370 mm ³
Однос на зафатнините $V_1 : V_2$	1 : 100	1 : 10
Граници на дозволена грешка во зафатнинските односи	1 : (100 ± 3)	1 : (100 ± 0,3)
Должина на мерните црти	Кај пипети без млечна црта 9/10 од обемот на пипетата Кај пипети со млечна црта 3/5 од обемот на пипетата	
Обележување со броеви		
$1/2 V_1$	0,5	0,5
$1 V_1$	1	1
$V_1 + V_2$	101	11

Сите мерни црти и броеви мораат да бидат јасно видливи и неизбришливи.

Член 16

На секоја пипета мора, на еден од јазиците и писмата на народите на Југославија да се испише фирмата, односно називот или заштитниот знак на производителот.

Ако за пипетите се издаваат уверенија за резултатите од испитувањето, освен ознаките од став 1 на овој член, мора, да се испишат редниот (сери-

скиот) број и годината на производството на пипетата.

Сите ознаки од ст. 1 и 2 на овој член мораат да бидат испишани на горниот дел од пипетата над највисоката мерна црта и мораат да бидат видливи и неизбришливи во нормални услови.

Член 17

Границите на дозволена грешка на односот на зафатнината не смеат да ги преминуваат вредностите што се дадени во табелата од член 15 на овој правилник.

Член 18

Типското испитување на пипетите опфаќа:

1) претходно испитување, кое опфаќа:

- надворешен преглед;
- испитување на хидролитската класа;

2) мерно-техничко испитување, кое опфаќа:

— испитување на односите на зафатнините со жива и со вода;

— испитување на поделбата — мерни црти и обележување со броеви;

— испитување на постојаноста на мерните црти и обележувањето;

— определување на внатрешниот пречник на капиларот;

— пресметување на корекцијата на менискусот на живота на вода, ако внатрешниот пречник на капиларот е поголем од 0,6 mm.

Член 19

Жигот се става на телото на пипетата.

Ако за пипетите се издава уверение за преглед, во уверението мора да се наведе бројот на пипетата.

Член 20

За пипетите чијшто простор за мешање нема тркалезен или крушковиден облик, како и за пипетите без тело за тресење, мора да се прибави посебно одобрение за преглед.

Член 21

Кај пипетите може да се дозволи поделба на капиларната цевка во десет еднакви делови на зафатнинската содржина, при што само петтата црта од скалата е обележана со бројот 0,5.

Член 22

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0213-3924/1
28 мај 1980 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
мери и скапоцени ме-
тали

Милисав Воичиќ, с. р.

489.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“ бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ И ГРАДЕЊЕ НА ПАТИШТА****Член 1**

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за проектирање и градење на патишта, што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Проектирање и градење на патишта. Изработка на носечки слоеви на коловозни конструкции на патишта од материјали стабилизирани со цемент и слични хидраулични врзива. Технички услови — — — — — JUS U.E9.024

2) Проектирање и градење на патишта. Изработка на долни носечки слоеви од битуменизиран материјал по врука постапка. — — — — — JUS. U.E9.028

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник претставуваат составен дел од овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат врз цементите и битуменизираните материјали за носечки слоеви на коловозни конструкции што ќе се произведат, односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи југословенскиот стандард, што го има следниот назив и ознака:

Носечки слоеви на подлоги за патишта од почва стабилизирана со цемент. Технички услови за изработка JUS U.E9.024 донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на градежништвото („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/70).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на шест месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 31-8457/1
8 мај 1980 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

490.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“ бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

**П РА В И Л Н И К
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СИГНАЛИЗАЦИЈА НА ПАТИШТАТА****Член 1**

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за сигнализација на патиштата, што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Сигнализација на патиштата. Латинично писмо со нормална ширина за сообраќајни знаци. Форма и големина — — — — — JUS U.S4.201

2) Сигнализација на патиштата.
Латинично тесно писмо за сообраќај-
ни знаци. Форма и големини — — JUS U.S4.202

3) Сигнализација на патишта.
Кирилично тесно писмо со нормална широ-
чина за сообраќајни знаци. Форма и
големини — — — — — JUS U.S4.203

4) Сигнализација на патиштата.
Кирилично тесно писмо за сообраќај-
ни знаци. Форма и големини — — JUS U.S4.204

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој
правилник претставуваат составен дел од овој
правилник, а се објавуваат во посебно издание на
Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој
правилник се задолжителни во целост.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила овој правилник
престанува да важи југословенскиот стандард, што
го има следниот назив и ознака:

Писмо за сообраќајни знаци на
јавните патишта — — — — — JUS U.S4.780
донесен со Решението за југословенските стандарди
за сообраќајни знаци на јавните патишта („Служ-
бен лист на ФНРЈ“, бр. 47/58).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на
два месеца од денот на објавувањето во „Службен
лист на СФРЈ“.

Бр. 31-8459/1
8 мај 1980 година
Белград

Директор
На Сојузниот завод за
Стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

491.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-
дардизацијата („Службен лист на СФРЈ“ бр. 38/77
и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ТРУПЦИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословен-
скиот стандард за трупци, што го има следниот на-
зив и ознака:

Рудничко дрво, валчесто — — JUS D.B1.023

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој
правилник претставува составен дел од овој пра-
вилник, а се објавува во посебно издание на Сојуз-
ниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој
правилник е задолжителен во целост, а ќе се при-
менува врз рудничкото дрво валчесто што ќе се
произведе, односно увезе од денот на влегувањето
во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник престанува да важи југословенскиот стан-
дард што го има следниот назив и ознака:

Валчесто техничко дрво. Рудни-
чко дрво — — — — — JUS D.B1.023
донесен со Решението за југословенските стандарди
за необработено и обработено дрво („Службен лист
на ФНРЈ“, бр. 23/55).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на
два месеца од денот на објавувањето во „Службен
лист на СФРЈ“.

Бр. 31-8454/1
8 мај 1980 година
Белград

Директор
На Сојузниот завод за
стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

492.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стан-
дардизацијата („Службен лист на СФРЈ“ бр. 38/77
и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандар-
дизација пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ПЕРЕРА- БОТКА И ОБРАБОТКА НА ДРВО

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословен-
скиот стандард за преработка и обработка на дрво,
што го има следниот назив и ознака:

Преработка и обработка на дрво.
Толеранции на мерите за должината
и аглите — — — — — JUS D.E1.009

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој
правилник претставува составен дел од овој пра-
вилник, а се објавува во посебно издание на Со-
јузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенскиот стандард од
член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на
два месеца од денот на објавувањето во „Службен
лист на СФРЈ“.

Бр. 31-8452/1
8 мај 1980 година
Белград

Директор
На Сојузниот завод за
стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

493.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПОЛУ-ПРЕРАБОТКИ ОД ДРВО

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за полупреработки од дрво, што ги имаат следните називи и ознаки:

- | | |
|--|--------------|
| 1) Паркет. Паркетни штички, масивни — — — — — | JUS D.D5.020 |
| 2) Паркет. Плоча на ламел-паркет — — — — — | JUS D.D5.021 |
| 3) Штици за звучна изолација. Афонични штици — — — — — | JUS D.D5.044 |

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник претставуваат составен дел од овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Освен југословенскиот стандард JUS D.D5.044, југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост а ќе се применуваат врз паркетот и штиците за звучна изолација што ќе се произведат, односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди, што ги имаат следните називи и ознаки:

- | | |
|---|--------------|
| 1) Плочи на мозаик-паркет — — — — — | JUS D.D5.021 |
| 2) Плочи на мозаик-паркет: од даб — — — — — | JUS D.D5.022 |
| 3) Плочи на мозаик-паркет: од буки — — — — — | JUS D.D5.023 |
| 4) Плочи на мозаик-паркет: од јасен — — — — — | JUS D.D5.024 |
| 5) Плочи на мозаик-паркет: од бел и црн бор — — — — — | JUS D.D5.025 |
- донесени со Решението за југословенските стандарди од областа на дрвната индустрија и шумарството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/71).

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат Решението за југословенските стандарди од областа на индустријата на дрвото („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/63) и Решението за југословенските стандарди од областа на шумарството, дрвната индустрија и преработката на дрвенести материји („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/71).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 31-8455/1
8 мај 1980 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

494.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“ бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА КОНЗЕРВИРАЊЕ НА ДРВО — СТОЛБОВИ ЗА ВОДОВИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за конзервирање на дрво — столбови за водови што го има следниот назив и ознака:

- | | |
|--|--------------|
| Конзервирање на дрво. Импрегнирање на столбови за водови со раствори на соли со постапка на полно попивање — — — — — | JUS D.T4.025 |
|--|--------------|

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник претставува составен дел од овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува врз столбовите за водови што ќе се произведат, односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 31-8456/1
8 мај 1980 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

495.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МЕБЕЛ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за мебел, што ги имаат следните називи и ознаки:

- | | |
|---|--------------|
| 1) Мебел. Мебел за седење и лежење (фотелји и повеќеседи). Основни функционални мери — — — | JUS D.E2.201 |
| 2) Мебел. Мебел за употреба при јадење и работа (маси). Основни функционални мери — — — — — | JUS D.E2.202 |
| 3) Мебел. Основни функционални мери за мебел за седење (хоклици и клупи) — — — — — | JUS D.E2.203 |

- 4) Мебел. Определување на стабилноста на детските високи столчиња JUS D.E2.209
 5) Мебел. Определување на издржливоста на детски високи столици JUS D.E8.205
 6) Мебел. Определување на отпорноста на површината на превлака спрема абразија — — — — — JUS D.E8.222
 7) Мебел. Определување на отпорноста на површината спрема абразија. Метод по Табер — — — — — JUS D.E8.226

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник претставуваат составен дел од овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Освен југословенските стандарди JUS D.E2.201, JUS D.E2.202 и JUS D.E2.203, југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат врз мебелот што ќе се произведе, односно увезе од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди, што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Мебел. Издржливост на детските високи столчиња спрема претвртување и удири — — — — — JUS D.E2.048
 2) Мебел. Определување на стабилноста на детските високи столчиња — — — — — JUS D.E2.052
 3) Мебел. Определување на отпорноста на површината спрема абразија — — — — — JUS D.E2.072
 донесени со Решението за југословенските стандарди од областа на испитувањето на квалитетот на мебел („Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/75).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 37-8453/1
 8 мај 1980 година
 Белград

Директор
 на Сојузниот завод за
 стандардизација,
 Милан Крајновиќ, с. р.

496.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“ бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ТРАНСПОРТНА АМБАЛАЖА****Член 1**

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за транспортна амбалажа, што го има следниот назив и ознака:

Транспортна амбалажа. Мери на цврста амбалажа со правоаголна основа — — — — — JUS Z.M0.001

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник претставува составен дел од овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува врз транспортната амбалажа што ќе се произведе, односно увезе од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 31-8458/1
 8 мај 1980 година
 Белград

Директор
 на Сојузниот завод за
 стандардизација,
 Милан Крајновиќ, с. р.

497.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“ бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА БАКАР И БАКАРНИ ЛЕГУРИ ЗА ГМЕЧЕЊЕ****Член 1**

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за бакар и бакарни легури, што го има следниот назив и ознака:

Бакар и бакарни легури за гмечење. Цевки од бакар за водоводни, грејни и гасни инсталации. Технички услови — — — — — JUS C.D5.502

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник претставува составен дел од овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува врз цевките од бакар за водоводни, грејни и гасни инсталации што ќе се произведат, односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 31-8163/1
 8 мај 1980 година
 Белград

Директор
 на Сојузниот завод за
 стандардизација,
 Милан Крајновиќ, с. р.

498.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“ бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МЕТОДИТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ХЕМИСКИОТ СОСТАВ НА ФЕРОЛЕГУРИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за методите за испитување на хемискиот состав на феролегури, што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Методи за испитување на хемискиот состав на феролегури. Определување на содржината на алуминиум во феросилициум со атомска апсорциона спектрофотометрија — — — — — JUS C.A1.424

2) Методи за испитување на хемискиот состав на феролегури. Потенциометриско определување на содржината на ванадиум во ферованадиумот — — — — — JUS C.A1.425

3) Методи за испитување на хемискиот состав на феролегури. Гравиметриско определување на содржината на молибден во феромолибденот — — — — — JUS C.A1.426

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник претставуваат составен дел од овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр 31-8464/1
8 мај 1980 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

499.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“ бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ГЕОМЕХАНИЧКИ ИСПИТУВАЊА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за геомеханички испитувања, што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Геомеханички испитувања. Определување на гранулометрискиот состав — — — — — JUS U.B1.018

2) Геомеханички испитувања. Определување на конзистенцијата на земјиштето. Атербергови граници — — — — — JUS U.B1.020

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник претставуваат составен дел од овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Освен точката 5.3.3.2 на југословенскиот стандард JUS U.B1.020, чија примена не е задолжителна, југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Геомеханички испитувања. Определување на гранулометрискиот состав — — — — — JUS U.B1.018 донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на градежништвото („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/68)

2) Геомеханички испитувања. Определување на конзистенцијата на земјиштето — — — — — JUS U.B1.020 донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на градежништвото („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/68).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 31-8468/1
8 мај 1980 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

500.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПЕСТИЦИДИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за пестициди што ги имаат следните називи и ознаки:

1) 1,1,1-трихлор-2,2-ди (п-хлор-фенил) етан, технички. ДДТ, технички JUS H.B5.028

2) 2-хлор-4-етиламино-6-изопропил-амино-1,3,5-триазин, технички. Атризин, технички — — — — — JUS H.B5.040

3) 2-хлор-4,6-бис(етиламино)-1,3,5-триазин, технички (Симазин) — — — — — JUS H.B5.041

4) 1,2,3,4,5,6-хексахлорциклохексан
технички (линдан) — — — — — JUS H.B5.042

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник претставуваат составен дел од овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат врз пестицидите што ќе се произведат, односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 31-8466/1
8 мај 1980 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

501.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МЕТОДИТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ПЕСТИЦИДИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за методите за испитување на пестициди, што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Испитување на технички 1,1,1-трихлор-2,2-ди-(п-хлор-фенил) етан. Определување на точката на зацврстувањето — — — — — JUS H.B8.701

2) Испитување на технички 1,1,1-трихлор-2,2-ди-(п-хлор-фенил) етан. Определување на содржината на п,п'-ДДТ — — — — — JUS H.B8.702

3) Испитување на технички 1,1,1-трихлор-2,2-ди-(п-хлор-фенил) етан. Определување на точката на топењето на издвоен п,п'-ДДТ — — — — — JUS H.B8.703

4) Испитување на технички 1,1,1-трихлор-2,2-ди-(п-хлор-фенил) етан. Определување на содржината на вкупно органски врзан хлор — — — — — JUS H.B8.704

5) Испитување на технички 1,1,1-трихлор-2,2-ди-(п-хлор-фенил) етан. Определување на содржината на хлорот кој може да се хидролизира — — — — — JUS H.B8.705

6) Испитување на технички 1,1,1-трихлор-2,2-ди-(п-хлор-фенил) етан. Определување на содржината на хлорал-хидрат — — — — — JUS H.B8.706

7) Испитување на технички 1,1,1-трихлор-2,2-ди-(п-хлор-фенил) етан. Волуметриско определување на содржината на киселината со индикатор метил-црвено — — — — — JUS H.B8.707

8) Испитување на технички 1,1,1-трихлор-2,2-ди-(п-хлор-фенил) етан. Потенциометриско определување на содржината на киселина — — — — — JUS H.B8.708

9) Испитување на технички 1,1,1-трихлор-2,2-ди-(п-хлор-фенил) етан. Определување на содржината на цврсти материи нерастворливи во ацетон — — — — — JUS H.B8.709

10) Испитување на технички 2-хлор-4-етил-амино-6-изопропил-амино-1,3,5-триазин. Потенциометриско определување на вкупната содржина на хлор-триазин — — — — — JUS H.B8.710

11) Испитување на технички 2-хлор-4-етил-амино-6-изопропил-амино-1,3,5-триазин. Определување активна супстанца со метод на гасно-течна хроматографија — — — — — JUS H.B8.711

12) Испитување на технички 2-хлор-4-етил-амино-6-изопропил-амино-1,3,5-триазин. Определување на материи растворливи во н-хексан — — — — — JUS H.B8.712

13) Испитување на технички 2-хлор-4,6-бис-(етил-амино)-1,3,5-триазин. Потенциометриско определување на вкупната содржина на хлор-триазин — — — — — JUS H.B8.713

14) Испитување на технички 2-хлор-4,6-бис-(етил-амино)-1,3,5-триазин. Определување на содржината на активна супстанца со метод на гасна хроматографија — — — — — JUS H.B8.714

15) Испитување на технички 2-хлор-4,6-бис-(етил-амино)-1,3,5-триазин. Определување на материи растворливи во н-хексан — — — — — JUS H.B8.715

16) Испитување на технички 1,2,3,4,5,6-хексахлорциклохексан. Определување на содржината на гама-изомери HCM — — — — — JUS H.B8.716

17) Испитување на технички 1,2,3,4,5,6-хексахлорциклохексан. Определување на точката на топењето — — — — — JUS H.B8.717

18) Испитување на технички 1,2,3,4,5,6-хексахлорциклохексан. Определување на содржината на киселина, како H_2SO_4 — — — — — JUS H.B8.718

19) Испитување на технички 1,2,3,4,5,6-хексахлорциклохексан. Определување на содржината на цврсти материи нерастворливи во ацетон — — — — — JUS H.B8.719

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник претставуваат составен дел од овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 31-8467/1
8 мај 1980 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

502.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“ бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПЛАС- ТИЧНИ МАСИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за пластични маси, што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Пластични маси. Изработка на епрувети од термореактивни маси со директно пресување — — — — JUS G.S2.605

2) Пластични маси. Изработка на епрувети од термопластични маси со директно пресување — — — — JUS G.S2.606

3) Пластични маси. Изработка на епрувети од термопластични маси со инекционно пресување — — — — JUS G.S2.607

4) Пластични маси. Определување на собирањето на епрувети од термореактивни маси во форма на прачка — — — — JUS G.S2.603

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник претставуваат составен дел од овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Освен точка 1.2 на југословенскиот стандард JUS G.S2.606, чија примена не е задолжителна, југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни, а ќе се применуваат врз епруветите од термопластични и термореактивни маси што ќе се произведат, односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 31-8462/1
8 мај 1980 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

503.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“ бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МЕТО- ДИТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ЗАПАЛНОСТА НА ПЛАСТИЧНИ МАСИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за методите за испитување на запалноста на пластични маси што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Испитување на запалноста на пластични маси. Испитување на однесувањето на цврстите пластични маси при допир со вжештена прачка JUS Z.C8.021

2) Испитување на запалноста на пластични маси и гуми со Келии (пени). Лабораториски метод за оценување на карактеристиките на хоризонталната брзина на горењето со дејство на мал пламен — — — — JUS Z.C8.027

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник претставуваат составен дел од овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 од овој правилник се задолжителни во целост.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи точка 4.2 на југословенскиот стандард, што го има следниот назив и ознака:

Пластични маси. Определување на запалноста на материјали во форма на прачка — — — — JUS G.S2.639

донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на испитувањето на пластични маси („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/69).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 31-8465/1
8 мај 1980 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

504.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“ бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПОЛУ- СПРОВОДНИЧКИ КОМПОНЕНТИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за полупроводнички компоненти, што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Полупроводнички дискретни компоненти, графички симболи — JUS N.A3.500
- 2) Полупроводнички диоди. Сигнални диоди со мала сила. Гранични вредности и основни карактеристики JUS N.R1.373
- 3) Полупроводнички диоди. Тунелски диоди. Гранични вредности и основни карактеристики — — — JUS N.R1.374
- 4) Полупроводнички диоди. Капацитивни диоди. Гранични вредности и основни карактеристики — — — JUS N.R1.375
- 5) Транзистори со ефект на поле. Гранични вредности и основни карактеристики — — — — — JUS N.R1.392
- 6) Полупроводнички компоненти. Прифаќање. Електрични испитувања JUS N.R1.500

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник претставуваат составен дел од овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Освен точ. 3.3 и 4.6 на југословенскиот стандард JUS N.R1.373, точка 4.2.12 на југословенскиот стандард JUS N.R1.374, точка 4.2 на југословенскиот стандард JUS N.R1.375 и точ. 4.1.9, 4.5.7, 4.6.3 и 4.6.4 на југословенскиот стандард JUS N.R1.392, чија примена не е задолжителна, југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни а ќе се применуваат врз полупроводничките компоненти, што ќе се произведат, односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 31-8460/1
8 мај 1980 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

505.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“ бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ИНТЕ- ГРИРАНИ КОЛА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за интегрирани кола, што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Интегрирани кола. Листа на стандардните напони — — — JUS N.R1.750
- 2) Полупроводнички компоненти осетливи спрема статичкиот електрицитет. Претпазливости при работата со MOS интегрирани кола — — — JUS N.R1.800
- 3) Дигитални интегрирани кола. Основи за прифаќање и сигурност. Електрични испитувања — — — JUS N.R1.900

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник претставуваат составен дел од овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Освен југословенскиот стандард JUS N.R.750 и точка 3.4 на југословенскиот стандард JUS N.R1.900, чија примена не е задолжителна, југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни, а ќе се применуваат врз интегрираните кола што ќе се произведат, односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на четири месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 31-8461/1
8 мај 1980 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

506.

Врз основа на точка 31 од Одлуката за задолжителната единствена методологија и за минимумот задолжителни единствени показатели потребни за подготвување, донесување и остварување на деловите од среднорочните планови за создавање на материјални и други услови за остварување и развој на општонародната одбрана и општествената самозаштита („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/80) со согласност на сојузниот секретар за народна одбрана, генералниот директор на Сојузниот завод за општествено планирање пропишува

У П А Т С Т В О

ЗА ИСКАЖУВАЊЕ НА ЗАДАЧИТЕ И ОБВРСКИТЕ ОД ДЕЛОВИТЕ НА СРЕДНОРОЧНИТЕ ПЛАНОВИ ЗА СОЗДАВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ОПШТОНАРОДНАТА ОДБРАНА И ОПШТЕСТВЕНАТА САМОЗАШТИТА

1. Со ова упатство, сообразно на Одлуката за задолжителната единствена методологија и за ми-

нимумот задолжителни единствени показатели потребни за подготвување, донесување и остварување на деловите од среднорочните планови за создавање на материјални и други услови за остварување и развој на општонародната одбрана и општествената самозаштита, се пропишуваат начинот и обрасците за искажување на задачите и обврските од деловите на среднорочните планови на самоуправните организации и заедници и на општествено-политичките заедници за создавање на материјални и други услови за остварување и развој на општонародната одбрана и општествената самозаштита (во натамошниот текст: плановите за развој на одбраната).

2. Во текстуалниот дел на плановите за развој на одбраната се утврдуваат основните цели, политиката, насоките, задачите и можностите на развојот и се предвидуваат начинот на обезбедување на потребите, органите одговорни за извршување на планираните задачи, рамките на мерките за остварување на задачите, како и другите неопходни услови за извршување на плановите за развој на одбраната.

3. Плановите за развој на одбраната на општествено-политичките заедници ги опфаќаат, покрај плановите на органите и организациите на тие заедници и глобалните содржини на плановите на потесните општествено-политички заедници, односно на самоуправните организации и заедници. Општествено-политичките заедници со тоа го обезбедуваат потребното согледување и следење на вкупниот развој на општонародната одбрана и општествената самозаштита на својата територија.

4. Задачите, материјалните потреби, финансиските средства и изворите на финансирањето во плановите за развој на одбраната на самоуправните организации и заедници и на општествено-политичките заедници, се разработуваат и искажуваат на обрасците НО-1 до НО-18 и на обрасците ФНО-1 до ФНО-8.

Обрасците од став 1 на оваа точка се печатени кон ова упатство и се негов составен дел.

5. Искажувањето на финансиската структура на обрасците ФНО-1 до ФНО-8 се врши врз основа на вредносните показатели содржани во обрасците НО-1 до НО-18, односно врз основа на планираните

количества потребни средства, како и врз процените средства потребни за остварување на планираните задачи.

Паричните износи во обрасците од точка 4 на ова упатство се искажуваат во илјади динари.

6. Сојузниот завод за општествено планирање во нацртот на планот што тој го изработува ги искажува показателите за вкупната финансиска структура на образецот ФНО-1, како и потребните глобални содржини што му ги доставуваат републичките заводи за општествено планирање и покраинските заводи за општествено планирање.

7. За вршење на работите од својата надлежност, Сојузниот секретаријат за народна одбрана ги користи показателите од сводните планови за развој на одбраната, што му ги доставуваат републичките и покраинските секретаријати за народна одбрана, за територијата на својата република, односно автономна покраина. Годишното остварување на плановите за развој на одбраната Сојузниот секретаријат за народна одбрана го прикажува врз основа на годишните извештаи на републичките секретаријати за народна одбрана и на покраинските секретаријати за народна одбрана.

8. Планот за развој на одбраната во целост и по делови содржи во определен степен доверливи податоци. Во поглед на тие податоци треба да се постапува во согласност со законите и со другите прописи за мерките за безбедност и заштитата на тајноста. Степенот на тајноста на пополнетите обрасци го определува носителот на изработката на планот за развој на одбраната.

9. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

01 бр. 23/7
6 мај 1980 година
Белград

Генерален директор на
Сојузниот завод за општествено планирање,
Спасоје Меденица, с. р.

Образец НО-1

(Носител на планирањето)

ЗАДАЧИ НА НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКАТА И РАЗВОЈНАТА РАБОТА ВО ОБЛАСТА НА ОПШТО-НАРОДНАТА ОДБРАНА И ОПШТЕСТВЕНАТА САМОЗАШТИТА

— во периодот од 1981 до 1985 година —

— во илјади динари —

Област на општонародната одбрана, цел и предмет на истражувањето	Цена на извршувањето на задачата	Рок на извршувањето	Динамика на финансирањето				
			1981	1982	1983	1984	1985
1	2	3	4	5	6	7	8

(Текст на грбот на образецот НО-1)

Во колоната 1 прво се запишува областа на општонародната одбрана на која предвидените научноистражувачки програми во целост или главно ѝ припаѓаат, а потоа под тоа се наведуваат одделните програми и задачи, нивната цел, потесната област на истражувањето, како и пошироката програма што ги опфаќа тие задачи.

По наведувањето на сите задачи во една област, се подвлекува линија преку сите колонии и под неа се запишува „Вкупно“.

Под тоа се наведува следната област на општонародната одбрана, се редат задачите, итн.

Во колоната 2 се запишува за секоја наведена задача цената на извршувањето во оној износ што го финансира носителот на планирањето, а во рубриката „Вкупно“ се запишува збирот за секоја област на општонародната одбрана. Ако има софинансиери, нивниот дел на цената не се внесува, зашто тоа ќе го прикаже другиот носител на планирањето.

Во колоната 3 се запишува предвидениот или договорениот рок на извршувањето за секоја наведена задача.

Во колоните 4 до 8 се запишува договорениот обем на финансирањето по години за секоја задача, а во рубриките „Вкупно“ — збирот за секоја област на општонародната одбрана.

Образец НО-2

(Носител на планирањето)

ОБУКА НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА ЕДИНИЦИТЕ И ШТАВОВИТЕ НА ЦИВИЛНАТА ЗАШТИТА

— во периодот од 1981 до 1985 година —

— во илјади динари —

Вид и трасе на обуката	Вкупно		Број на посетителите — учесниците по години				
	Број на посетителите (учесниците)	Трошоци	1981	1982	1983	1984	1985
1	2	3	4	5	6	7	8

(Текст на грбот на образецот НО-2)

Во колоната 1 се запишуваат одделните курсеви, вежби и други видови на обука и нивното траење, како и вкупниот број на обука во среднорочниот период.

По наведувањето на сите видови на обука, се подвлекува линија преку сите колони и под неа се запишува „Вкупно“.

Во колоната 2 се запишува за секој наведен вид на обука (курс, вежба и сл.) и вкупниот број на посетителите — учесниците кој во среднорочниот период ќе биде опфатен. Рубриката „Вкупно“ не се пополнува.

Во колоната 3 се запишуваат проценетите трошоци на изведувањето на секој вид на обука (курс, вежба и сл.), што ги поднесува носителот на планирањето, а во рубриката „Вкупно“ вкупниот збир на трошоците.

Другите колони се пополнуваат според барањето во заглавието, со тоа што рубриката „Вкупно“ не се пополнува.

Образец НО-3

(Носител на планирањето)

ОПРЕМУВАЊЕ НА ЕДИНИЦИТЕ НА ЦИВИЛНАТА ЗАШТИТА

— во периодот од 1981 до 1985 година —

— во илјади динари —

Шифра	Вид на опремата (назив)	Единица на мера	Вкупно		Количества по години				
			количество	вредност	1981	1982	1983	1984	1985
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(Текст на грбот на образецот НО-3)

Во колоната 1 се внесува шифрата од Одлуката за единствената номенклатура на индустриските производи и услуги за производство во војна.

Во колоната 2 се запишува називот за секој одделен вид на опрема. По наведувањето на сета опрема што се планира се подвлекува линија преку сите колони, а под неа се запишува „Вкупно“.

Во колоната 5 се внесува вкупната вредност на опремата што се планира за набавка во среднорочниот период, врз основа на количествата од колоната 4 и планската цена за секој одделен вид на опрема. Во рубриката „Вкупно“ во оваа колона се запишува збирот на сите вкупни вредности на опремата.

Другите колони се пополнуваат според барањето во заглавието, со тоа што рубриката „Вкупно“ не се пополнува.

Образец НО-4

(Носител на планирањето)

ИЗГРАДБА, АДАПТАЦИЈА И ОДРЖУВАЊЕ НА ЗАСОЛНИШТА И НА ДРУГИ ОБЈЕКТИ ЗА ЗАШТИТА НА ЛУГЕТО И МАТЕРИЈАЛНИТЕ ДОБРА

— во периодот од 1981 до 1985 година —

— во илјади динари —

Вид на објектите и вид на работите	Рок на извршувањето	Вкупна вредност	Вложувања по години				
			1981	1982	1983	1984	1985
1	2	3	4	5	6	7	8

(Текст на грбот на образецот НО-4)

Во колоната 1 се внесуваат одделните видови на засолништа и на други заштитни објекти, нивниот капацитет, намените и локацијата, како и видовите на работите во врска со нив (изградба, адаптација, одржување и сл.).

По наведувањето на сите видови објекти и видови работи, се подвлекува линија преку сите колони и под неа се запишува „Вкупно“.

Во колоната 2 се запишува предвидениот или договорениот рок за извршување на работите.

Во колоната 3 се запишува вкупната вредност на работите и на вградената опрема за секој наведен вид на објекти.

Во рубриката „Вкупно“ се запишува збирниот износ за сите наведени објекти.

Во колоните 4 до 8 се запишуваат предвидените или договорените вложувања според динамиката на финансирањето за секој проект. Во рубриката „Вкупно“ се запишуваат збирните вложувања за сите објекти и работи.

Образец НО-5

(Носител на планирањето)

ПОДГОТОВКА НА ОБЈЕКТИТЕ И ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ДРУГИ УСЛОВИ ЗА ЖИВОТ И РАБОТА НА ПОДРАЧЈЕТО ПРЕДВИДЕНО ЗА СМЕСТУВАЊЕ НА ЕВАКУИРАНОТО НАСЕЛЕНИЕ

— во периодот од 1981 до 1985 година —

— во илјади динари —

Вид и обем на подготовките и локациите	Вкупна вредност на работите, опремата и другите вложувања	Рок на завршетокот	Вложувања по години				
			1981	1982	1983	1984	1985
1	2	3	4	5	6	7	8

(Текст на грбот на образецот НО-5)

Во колоната 1 се запишуваат програмите и проектите за подготвување и оспособување на помалку загрозените подрачја и на подрачјата кои даваат поповолни услови за заштита, а кои според планот за одбрана на општината, се предвидени за прифаќање на евакуираното и загрозеното население. Проектите ги опфаќаат инвестиционите и другите вложувања во тие подрачја со цел за создавање неопходни услови за привремено сместување, исхрана и обезбедување на други потреби на населението.

По наведувањето на сите проекти што ги финансира носителот на планирањето, се подвлекува линија преку сите колони и под неа се запишува „Вкупно“.

Другите колони се пополнуваат според барањата во заглавијата, со тоа што во рубриката „Вкупно“ се запишуваат збирните износи.

Образец НО-6

(Носител на планирањето)

ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ОПРЕМА ЗА ЛИЧНА И КОЛЕКТИВНА РБХ И ДРУГА ЗАШТИТА НА ЛУЃЕТО И МАТЕРИЈАЛНИТЕ ДОБРА И ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА МАСКИРАЊЕ И ЗАМРАЧУВАЊЕ

— во периодот од 1981 до 1985 година —

— во илјади динари —

Шифра	Вид на опремата и средствата (назив)	Единица на мера	Вкупно		Количества по години				
			количество	вредност	1981	1982	1983	1984	1985
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(Текст на грбот на образецот НО-6)

Во колоната 1 се запишува за секој вид опрема шифрата од Одлуката за единствената номенклатура на индустриските производи и услуги за производство во војна.

Во колона 2 прво се запишува „а) обезбедува носителот на планирањето“, а под тоа се наведуваат одделните видови на опремата и средствата чија набавка ја обезбедува и финансира носителот на планирањето. Потоа се подвлекува линија преку сите колони и под неа се запишува „Вкупно“, а потоа се запишува „б) обезбедуваат граѓаните од лични средства“ и под тоа се наведуваат средствата и опремата што граѓаните се должни да ги обезбедат во согласност со прописите.

Делот под б) го пополнуваат месните заедници, односно општините и под него се подвлекува линија и се запишува „Вкупно“.

Другите колони се пополнуваат според барањата во заглавието, со тоа што во колоната 5 се запишува збирната вредност само за опремата што ја обезбедува носителот на планирањето (делот под а).

Образец НО-7

(Носител на планирањето)

ОПРЕМУВАЊЕ НА ЦЕНТРИТЕ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ И ТРЕВОЖЕЊЕ И НА ВИЗУЕЛНО-НАБЉУДУВАЧКИТЕ СТАНИЦИ СО ТЕХНИЧКИ СРЕДСТВА, ВООРУЖУВАЊЕ И ОПРЕМА

— во периодот од 1981 до 1985 година —

— во илјади динари —

Вид на средствата и опремата (назив)	Реден број од листата на НВО	Единица на мера	Вкупно		Количества по години				
			количество	вредност	1981	1982	1983	1984	1985
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(Текст на грбот на образецот НО-7)

Во колоната 1 се запишуваат поединечните средства, распоредени по групите: средства за набљудување, средства за врска, алармни средства, средства за следење на движењето на воздухоплови, средства за следење на РБХ контаминација, транспортни средства, метеоролошки средства, други средства за основна намена и средства и опрема за општа намена.

Во колоната 2 се запишуваат, само за средствата на вооружувањето и воената опрема, редниот број од Листата на вооружувањето и воената опрема и материјалните средства од посебен интерес за борбената готовност, што ја утврдува Сојузниот секретаријат за народна одбрана.

Во колоните 4 и 5 се запишуваат за секое средство вкупните количества и вредностите за средно-рочниот период.

Другите колони се пополнуваат според барањата во заглавието.

По наведувањето на сите средства и на опремата се подвлекува линија и се пополнува рубриката „Вкупно“ само во колоната 5.

Образец НО-8

(Носител на планирањето)

ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ ЗА СМЕСТУВАЊЕ НА ЦЕНТРИТЕ НА ИИТ И НА ПОЛОЖАИТЕ НА ВНСТ

— во периодот од 1981 до 1985 година —

— во илјади динари —

Вид на објектите, вид на работите и број на објектите	Рок на извршувањето	Вкупна вредност	Вложувања по години				
			1981	1982	1983	1984	1985
1	2	3	4	5	6	7	8

(Текст на грбот на образецот НО-8)

Во колоната 1 се запишуваат поединечно објектите (основни и резервни) за сместување на центрите за известување и тревожење (ИИТ) и на положите на визуелно-набљудувачките станици (ВНСТ), видот на работите (изградба, адаптација и др.), како бројот на тие објекти, што ќе се изградат или оспособат во среднорочниот период.

Во колоната 2 се запишуваат роковите на извршувањето на работите.

Во колоната 3 се запишува вкупната вредност на изградбата, односно адаптацијата, која ги опфаќа сите трошоци во врска со набавката, изградбата или адаптацијата на објектот (откуп на земјиштето, проектната документација, изградбата и др.).

Во колоните 4 до 8 се запишува предвидената динамика на вложувањата по години.

На крајот се подвлекува линија преку колоните 3 до 8 и под неа се запишува „Вкупно“.

Образец НО-9

(Носител на планирањето)

ШКОЛУВАЊЕ И ОБУКА НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА СЛУЖБАТА НА НЈИТ И ОСНОВНА ОБУКА НА НАСЕЛЕНИЕТО

— во периодот од 1981 до 1985 година —

— во илјади динари —

Вид на школувањето и обука-та, траење, видови на вежбите и сл.	Вкупно во среднорочниот период		Број на посетителите по години				
	број на посетителите — учесниците	трошоци	1981	1982	1983	1984	1985
1	2	3	4	5	6	7	8

(Текст на грбот на образецот НО-9)

Во колоната 1 се запишуваат видовите на школувањето на кадрите, видовите на обучувањето на припадниците на Службата за набљудување, јавување, известување и тревожење, вежбите на центрите, како и видовите на обучувањето на населението, во согласност со прописите на Сојузниот секретаријат за народна одбрана.

Во колоната 3 се внесуваат вкупните трошоци за секој вид на обука, школување, вежби, што ги опфаќаат материјалните трошоци, рефундациите, личните расходи и др.

Другите колонии се пополнуваат според барањата во заглавието.

На крајот се подвлекува линија под која се запишува „Вкупно“ во колоната 3.

Образец НО-10

(Носител на планирањето)

ОДРЖУВАЊЕ И РЕМОНТ НА ТЕХНИЧКИТЕ СРЕДСТВА, ВООРУЖУВАЊЕТО И ОПРЕМАТА НА СЛУЖБАТА ЗА НЈИТ

— во периодот од 1981 до 1985 година —

— во илјади динари —

Вид на одржување-то и ремонтот	Вид на средствата и опремата (назив)	Единица на мера	Просечна цена по единица на мера	Вкупно		Количества по години				
				количества	трошоци	1981	1982	1983	1984	1985
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(Текст на грбот на образецот НО-10)

Во колоната 1 се внесуваат видовите на одржувањето и ремонтот на техничките средства, вооружувањето и опремата (техничко одржување, среден ремонт, генерален ремонт) за секое средство и опрема наведени во колоната 2.

Во колоната 4 се запишува просечната цена на наведениот вид одржување или ремонт (од колоната 1) за едно средство од колоната 2, утврдена врз основа на нормативите за одржување и ремонт, а зголемена за транспортните и други трошоци.

Во колоната 5 се запишуваат вкупните количества во среднорочниот период за секој вид одржување и ремонт (од колоната 1) на наведените средства во колоната 2.

Во колоната 6 се внесуваат вкупните трошоци на одржувањето и ремонтот добиени со множење на колоните 4 и 5.

Во колоните 7 до 11 се внесуваат предвидените количества за одржување и ремонт по години врз основа на ресурсот на техничките нормативи и на состојбата на средствата.

Образец НО-11

(Носител на планирањето)

ПОДГОТОВКА И ОБУЧУВАЊЕ НА ОБВРЗНИЦИТЕ НА РАБОТНАТА ОБВРСКА И НА ДРУГИ ЛИЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЛНОСТИ ВО ВОЈНА

— во периодот од 1981 до 1985 година —

— во илјади динари —

Вид на подготовката, обуката, практичната работа и траењето	Вкупно		Број на учесниците по години				
	број на учесниците	трошоци	1981	1982	1983	1984	1985
1	2	3	4	5	6	7	8

(Текст на грбот на образецот НО-11)

Се искажуваат сите мерки и програми за оспособување на обврзниците на работната обврска и на други лица кои во организацијата на здружен труд или во друга самоуправна организација или заедница се распоредени за работа во војна, односно за извршување на работи и должности во согласност со воената организација и со планот за функционирање на самоуправната организација или заедница во војна. Колоните се пополнуваат според барањата во заглавијата.

Образец НО-12

(Носител на планирањето)

ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА И ОПРЕМА ЗА РАБОТА ВО ВОЈНА

— во периодот од 1981 до 1985 година —

— во илјади динари —

Вид на средствата и опремата	Единица на мера	Вкупно		Количества по години				
		количество	вредност	1981	1982	1983	1984	1985
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(Текст на грбот на образецот НО-12)

Во колоната 1 се запишуваат поединечните видови на средствата и опремата, што е неопходно да се обезбедат за извршување на дејностите во согласност со планот за функционирање во војна, а особено опремата, уредите и другите средства за работа во војна, алатите, документацијата, суровините, репроматеријалите, како и опремата и средствата за евентуална евакуација и привремено сместување.

Другите колони се пополнуваат сообразно со барањата во заглавието. На крајот се пополнува рубриката „Вкупно“.

Образец НО-13

(Носител на планирањето)

ПОДГОТВУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ И ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ДРУГИ УСЛОВИ ЗА РАБОТА ВО ВОЈНА

— во периодот од 1981 до 1985 година —

— во илјади динари —

Програми за подготовка на објектите и обезбедување на други услови	Рок на извршувањето	Вкупна вредност	Вложувања по години				
			1981	1982	1983	1984	1985
1	2	3	4	5	6	7	8

(Текст на грбот на образецот НО-13)

Во колоната 1 се запишуваат програмите и проектите за подготовка на објектите и за обезбедување на други материјални услови за вршење на стопанска или општествена дејност во согласност со планот за функционирање во војна, а особено: подготовка на терени, објекти, природни патишта и сл., за планираното евентуално преместување на капацитетите, за обезбедување и изградба на извори на енергија, како и на дополнителните и резервните капацитети.

Општествено-политичките заедници на овој образец ги искажуваат програмите на вложувањата во развојот на дејностите од посебно значење за одбраната на земјата.

Другите колони се пополнуваат сообразно со барањето во заглавието. На крајот се подвлекува линија и се пополнува рубриката „Вкупно“.

Образец НО-14

(Носител на планирањето)

ОСПОСОБУВАЊЕ И ОБУЧУВАЊЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ЗА ОДБРАНА И ЗАШТИТА

— во периодот од 1981 до 1985 година —

— во илјади динари —

Вид на обуката и траење	Вкупно		Број на посетителите по години				
	број на посетителите	трошоци	1981	1982	1983	1984	1985
1	2	3	4	5	6	7	8

(Текст на грбот на образецот НО-14)

Во овој образец се искажуваат сите видови на основната и дополнителната обука на населението врз основа на наставните планови и програми што ги утврдува надлежниот републички, односно покраински орган.

Во колоната 1 се запишуваат одделните видови на обука, курсеви, настава и др., како и нивното траење и нивниот вкупен број.

Во колоната 2 се запишува вкупниот број на посетители на определен вид обука во среднорочниот период.

Во колоната 3 се запишуваат вкупните трошоци што ќе ги поднесува носителот на планирањето за целиот среднорочен период.

Другите колони се пополнуваат сообразно со барањето во заглавието, на крајот се подвлекува линија и се пополнува рубриката „Вкупно“.

Образец НО-15

(Носител на планирањето)

ОБУЧУВАЊЕ И ОСПОСОБУВАЊЕ НА КАДРИ ЗА РАБОТА НА РАБОТИТЕ НА НАРОДНАТА ОДБРАНА

— во периодот од 1981 до 1985 година —

— во илјади динари —

Вид на школувањето и траење	Вкупно		Број на посетителите по години				
	број на посетителите	трошоци	1981	1982	1983	1984	1985
1	2	3	4	5	6	7	8

(Текст на грбот на образецот НО-15)

Во овој образец се искажуваат сите видови на школување и оспособување на кадрите за работа на работите на народната одбрана, што носителите на планирањето ги организираат за своите кадри или на кои праќаат свои кадри.

Во колоната 1 се запишуваат одделните видови школување и усовршување или оспособување и нивното траење, како и стручниот профил на кадрите по завршеното школување.

Во колоната 2 се запишува вкупниот број на посетители, што во среднорочниот период ќе биде упатен на одделни видови школување.

Во колоната 3 се внесуваат вкупните трошоци во среднорочниот период што носителот на планирањето ќе ги поднесува за одделни видови школување.

Во колоните 4 до 8 се внесува бројот на посетителите што во одделни години ќе бидат упатени на определени видови школувања.

На крајот се подвлекува линија преку сите колони и се пополнува рубриката „Вкупно“ во колоните 2 до 8.

Образец НО-16

(Носител на планирањето)

ОПРЕМУВАЊЕ НА ОРГАНИТЕ НА МЕСНИТЕ ЗАЕДНИЦИ, ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ СО ВООРУЖУВАЊЕ И ВОЕНА ОПРЕМА

— во периодот од 1981 до 1985 година —

— во илјади динари —

Реден број од Листата на ВВО	Вид на вооружување и воена опрема (назив)	Единица на мера	Вкупно		Количества по години				
			количество	вредност	1981	1982	1983	1984	1985
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(Текст на грбот на образецот НО-16)

Во овој образец се искажува вооружувањето и воената опрема за опремување на:

- органите и организациите на општествено-политичките заедници и месните заедници;
- раководствата на општествено-политичките и општествените организации, што ја продолжуваат работата во воени услови;
- службите за набљудување, јавување, известување и тревожење;
- штабовите и единиците на цивилната заштита;
- организациите што ја обучуваат младината во воени знаења и вештини или во други знаења и вештини од посебно значење за народната одбрана.

Овој образец се пополнува во соработка со надлежниот штаб на територијалната одбрана, заради утврдување на цените и називите на средствата, како и заради усогласување со реалните можности и преземање мерки за остварување на планот.

Во колоната 2 се запишува точниот назив на средствата од Листата на вооружувањето и воената опрема и на материјалните средства од посебен интерес за борбената готовност, што ја утврдува Сојузниот секретаријат за народна одбрана, а во колоната 1 редниот број од Листата.

Другите колони се пополнуваат сообразно на барањето во заглавието. На крајот се подвлекува линија преку сите колони и во рубриката „Вкупно“ се внесува вкупната вредност (колона 5).

Забелешка: Податоците од овој образец се доставуваат до надлежните органи во согласност со Упатството за начинот на набавката на вооружување и воена опрема за потребите на територијалната одбрана и за други потреби на општонародната одбрана („Службени војни лист“, бр. 9/78).

Образец НО-17

(Носител на планирањето)

ПОДГОТВУВАЊЕ И ИЗГРАДБА НА СКЛАДИШЕН ПРОСТОР ЗА СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ

— во периодот од 1981 до 1985 година —

— во илјади динари —

Вид и капацитет на објектот, односно на работите	Вкупна вредност на работите, опремата и другите вложувања	Рок на извршувањето	Вложувања по години				
			1981	1982	1983	1984	1985
1	2	3	4	5	6	7	8

(Текст на грбот на образецот НО-17)

Во овој образец се искажуваат сите проекти и програми за изградба, адаптација и одржување на складовите и складишниот простор за сместување на стоконите резерви, во согласност со постојните потреби и со планот за создавање и зголемување на стоконите резерви.

Колоните се пополнуваат според барањето во заглавието, а на крајот се внесува рубриката „Вкупно“ и се пополнува во колоните 2 и 4 до 8.

Образец НО-18

(Носител на планирањето)

СОЗДАВАЊЕ И ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ

— во периодот од 1981 до 1985 година —

— во илјади динари —

Шифра	Вид на прехранбени и индустриски производи (назив)	Единица на мера	Вкупно		Количества по години				
			количество	вредност	1981	1982	1983	1984	1985
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(Текст на грбот на образецот НО-18)

Во колоната 1 се внесува шифрата од Договорот за групациите на производите, за видовите на услугите и за другите активности од заеднички интерес за одбраната на Југославија.

Во колоната 2 се запишува називот на оние производи што се обезбедуваат како резерва само за потребите во војна.

Другите колони се пополнуваат во согласност со барањата од заглавието, а на крајот се подвлекува линија преку сите колони и се внесува рубриката „Вкупно“ (колоната 5).

Образец ФНО-1

(Носител на планирањето)

ФИНАНСИСКА СТРУКТУРА НА ДЕЛОТ НА СРЕДНОРОЧНИОТ ПЛАН ЗА СОЗДАВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ОПШТОНАРОДНАТА ОДБРАНА И ОПШТЕСТВЕНАТА САМОЗАШТИТА

— во периодот од 1981 до 1985 година —

— во илјади динари —

Ознака на образецот — изворот на податоците	Област на општонародната одбрана	Вкупно во среднорочниот период	Процент на учеството	Износи по години				
				1981	1982	1983	1984	1985
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ФНО-2	Развој на вооружените сили							
ФНО-3	Развој на цивилната заштита							
ФНО-4	Развој на службата на НЈИТ							
ФНО-5А	Подготовки на стопанските дејности за работа во војна							
ФНО-5Б	Подготовки на општествени-те дејности за работа во војна							
ФНО-6	Одбранбени подготовки на населението							
ФНО-7	Подготовки на органите и организациите на општествено-политичките заедници							
ФНО-8	Создавање на стоконни резерви и складишен простор							
	ВКУПНО:		100					
ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕТО	А) Б) Ц) ИТН.							

(Текст на грбот на образецот ФНО-1)

Образецот ФНО-1 се пополнува по пополнувањето на обрасците ФНО-2 до ФНО-8, и тој ја содржи финансиската структура на вкупниот среднорочен план за развој на одбраната, искажана по областите на општонародната одбрана.

Колоната 3 „Вкупно во среднорочниот период“ се пополнува со внесување на износот од рубриката „Вкупно“ и од колоната 3 „Вкупно во среднорочниот период“ од обрасците ФНО-2 до ФНО-8.

Колоната 4 „Процент на учеството“ се пополнува со внесување на процентуалниот износ на одделни ставки од колоната 3 „Вкупно во среднорочниот период“, во однос на рубриката „Вкупно“ во таа колона.

Колоните 5 до 9 „Износи по години“ ги содржат соодветните ставки по години од колоните 5 до 9 во рубриката „Вкупно“ на секвј одделен образец ФНО-2 до ФНО-8, наведен во колоната 1.

Делот на образецот „Извори на финансирањето“ се пополнува со внесување на називот на изворот на финансирањето во колоната 2, со собирање на износите од обрасците ФНО-2 до ФНО-8 под А, Б, Ц итн. Во колоните 4 до 9 се запишуваат кумулираните износи за истите извори на финансирањето.

Образец ФНО-2

(Носител на планирањето)

ФИНАНСИСКА СТРУКТУРА НА ДЕЛОТ НА СРЕДНОРОЧНИОТ ПЛАН ЗА РАЗВОЈ НА ОДБРАНАТА ШТО СЕ ОДНЕСУВА НА РАЗВОЈОТ НА ТЕРИТОРИЈАЛНАТА ОДБРАНА

— во периодот од 1981 до 1985 година —

— во илјади динари —

Ознака на групата задачи според класификацијата на ЈНА	Назив на групата задачи	Вкупно во среднорочниот период	Процент на учеството во вкупните средства	Износи по години				
				1981	1982	1983	1984	1985
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	Опременување со вооружување и воена опрема							
53	Опременување со други средства и опрема за општа намена							
51	Изградба, адаптација и одржување на градежни објекти							
52	и објекти за уредување на територијата							
64								
61	Обука и воспитување на обврзниците и резервните воени старешини							
65	Одржување и ремонт на вооружувањето и воената опрема							
66	Облекување и сместување на воените обврзници							
60 и други групи	Други задачи и редовна дејност на штабовите на територијалната одбрана							
ВКУПНО:			100					
ИЗВОРИ НА	А)							
ФИНАНСИ-	Б)							
РАЊЕТО	Ц)							
ИТН.								

(Текст на грбот на образецот ФНО-2)

Образецот ФНО-2 се пополнува врз основа на податоците од соодветните обрасци на Планот за развој и редовна дејност на територијалната одбрана, што истовремено со Планот за развој на одбраната го изработуваат штабовите на територијалната одбрана врз основа на методологијата што ја пропишува сојузниот секретар за народна одбрана.

Во рубриките се внесуваат износите на потребните финансиски средства за одделни задачи на развојот и редовните дејности на единиците и штабовите на територијалната одбрана, по групите задачи наведени во колоната 1. Притоа, во тие групи се внесуваат и други ненаведени задачи и ненаведени групи, такашто во овој образец се опфаќаат целокупните потреби на развојот и редовната дејност на територијалната одбрана и во плановите за развој на одбраната се обезбедува нивното целосно финансирање.

Образец ФНО-3

(Носител на планирањето)

**ФИНАНСИСКА СТРУКТУРА НА ДЕЛОТ НА СРЕДНОРОЧНИОТ ПЛАН ЗА РАЗВОЈ НА ОДБРАНАТА
ШТО СЕ ОДНЕСУВА НА РАЗВОЈОТ НА ЦИВИЛНАТА ЗАШТИТА**

— во периодот од 1981 до 1985 година —

— во илјади динари —

Ознака на образецот — изворот на податоците	Задачи	Вкупно во среднороч- ниот период	Процент на учес- твото во вкупните средства	Износи по години				
				1981	1982	1983	1984	1985
1	2	3	4	5	6	7	8	9
НО-1	Научноистражувачка и раз- војна работа							
НО-2	Обука на единиците и шта- бовите на цивилната заштита							
НО-3	Опременување на единиците на цивилната заштита							
НО-4	Изградба на засолништа и други објекти за заштита							
НО-5	Подготвување на објекти и обезбедување на други усло- ви за загрижување на еваку- ираното население							
НО-6	Обезбедување на опрема за РВХ и друга заштита							
	Други задачи и потреби на цивилната заштита							
	ВКУПНО:		100					
ИЗВОРИ	А)							
НА ФИ-	Б)							
НАНСИ-	Ц)							
РАЊЕТО								
	итн.							

Образец ФНО-5А

(Носител на планирањето)

ФИНАНСИСКА СТРУКТУРА НА ДЕЛОТ НА СРЕДНОРОЧНИОТ ПЛАН ЗА РАЗВОЈ НА ОДБРАНАТА ШТО СЕ ОДНЕСУВА НА ПОДГОТОВКИТЕ НА СТОПАНСКИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА РАБОТА ВО ВОЈНА

— во периодот од 1981 до 1985 година —

— во илјади динари —

Ознака на образецот	Програми и задачи	Вкупно	Процент на учеството во вкупните средства	Износи по години				
				1981	1982	1983	1984	1985
1	2	3	4	5	6	7	8	9
НО-1	Научноистражувачка и раз- војна работа							
НО-11	Подготовки и обучување на обврзниците на работна об- врска и на други лица за вр- шење на дејности во војна							
НО-12	Обезбедување на средства и опрема за вршење на деј- ности во војна							
НО-13	Подготвување на објекти и други услови за работа во војна							
	Други задачи и потреби на подготовките за работа во војна							
	ВКУПНО:		100					
ИЗВОРИ НА ФИНАНСИ- РАЊЕТО	А) Б) Ц) итн.							

Образец ФНО-5Б

(Носител на планирањето)

ФИНАНСИСКА СТРУКТУРА НА ДЕЛОТ НА СРЕДНОРОЧНИОТ ПЛАН ЗА РАЗВОЈ НА ОДБРАНАТА ШТО СЕ ОДНЕСУВА НА ПОДГОТОВКИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА РАБОТА ВО ВОЈНА

— во периодот од 1981 до 1985 година —

— во илјади динари —

Ознака на образецот	Програми и задачи	Вкупно	Процент на учеството во вкупните средства	Износи по години				
				1981	1982	1983	1984	1985
1	2	3	4	5	6	7	8	9
НО-1	Научноистражувачка и раз- војна работа							
НО-11	Подготовки и обучување на обврзниците на работна об- врска и на други лица за вр- шење на дејности во војна							
НО-12	Обезбедување на средства и опрема за вршење на дејно- сти во војна							
НО-13	Подготвување на објекти и обезбедување на други усло- ви за работа во војна							
	Други задачи и потреби на подготовките за работа во војна							
	ВКУПНО:		100					
ИЗВОРИ НА ФИНАНСИ- РАЊЕТО	А) Б) Ц) итн.							

Образец ФНО-6

(Носител на планирањето)

ФИНАНСИСКА СРУКТУРА НА ДЕЛОТ НА СРЕДНОРОЧНИОТ ПЛАН ЗА РАЗВОЈ НА ОДБРАНАТА ШТО СЕ ОДНЕСУВА НА ОДБРАНБЕНИТЕ ПОДГОТОВКИ НА НАСЕЛЕНИЕТО

— во периодот од 1981 до 1985 година —

— во илјади динари —

Ознака на образецот	Програми	Вкупно	Процент на учеството во вкупните средства	Износи по години				
				1981	1982	1983	1984	1985
1	2	3	4	5	6	7	8	9
НО-14	Оспособување и обучување на населението за одбрана и заштита							
НО-15	Оспособување и обучување на кадрите за работа на работите на народната одбрана Програми и мерки за обезбедување резерви на храна и други животни потреби во домаќинствата							
	ВКУПНО:		100					
ИЗВОРИ НА ФИНАНСИ- РАЊЕТО	А) Б) Ц) ИТН.							

Образец ФНО-7

(Носител на планирањето)

ФИНАНСИСКА СТРУКТУРА НА ДЕЛОТ НА СРЕДНОРОЧНИОТ ПЛАН ЗА РАЗВОЈ НА ОДБРАНАТА ШТО СЕ ОДНЕСУВА НА ПОДГОТОВКИТЕ НА ОРГАНИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ

— во периодот од 1981 до 1985 година —

— во илјади динари —

Ознака на образецот	Програми	Вкупно	Процент на учеството во вкупните средства	Износи по години				
				1981	1982	1983	1984	1985
1	2	3	4	5	6	7	8	9
НО-11	Подготовки и опремување за работа во војна							
НО-12								
НО-13								
НО-16	Опременување со вооружување и воена опрема на органите на месните заедници, на општествено-политичките заедници и на општествено-политичките организации Други задачи и потреби на подготовките на органите и организациите на општествено-политичките заедници							
	ВКУПНО:		100					
ИЗВОРИ НА ФИНАНСИ- РАЊЕТО	А) Б) Ц) ИТН.							

(Носител на планирањето)

Образец ФНО-8

ФИНАНСИСКА СТРУКТУРА НА ДЕЛОТ НА СРЕДНОРОЧНИОТ ПЛАН ЗА РАЗВОЈ НА ОДБРАНАТА ШТО СЕ ОДНЕСУВА НА СОЗДАВАЊЕТО НА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ И СКЛАДИШЕН ПРОСТОР

— во периодот од 1981 до 1985 година —

— во илјади динари —

Ознака на образецот	Програми	Вкупно	Процент на учеството во вкупните средства	Износи по години				
				1981	1982	1983	1984	1985
1	2	3	4	5	6	7	8	9
НО-17	Изградба на складишен простор							
НО-18	Создавање на стокровни резерви							
	ВКУПНО:		100					
ИЗВОРИ НА	А)							
ФИНАНСИ-	Б)							
РАЊЕТО	Ѓ)							
	ИТН.							

(Текст на грбот на образецот ФНО-8)

Обрасците ФНО-3 до ФНО-8 се пополнуваат врз основа на податоците за вкупните вложувања и трошоците од рубриците „Вкупно“ во обрасците НО-1 до НО-18, наведени поединечно во колоната 1 на образецот ФНО-3 до ФНО-8.

Податоците за годишните вложувања или за динамиката на финансирањето, ако не се искажани во обрасците НО-1 до НО-18, се внесуваат во просеците врз основа на натуралните показатели и количества и врз планираната „вкупна вредност“ или „вкупниот трошок“.

Во рубриците „Други задачи и потреби...“ се внесуваат средствата за финансирање на другите планирани задачи за развој на соодветна област и дејност на општонародната одбрана, што не се искажани со единствените показатели на обрасците НО-1 до НО-18.

Изворите на финансирањето се наведуваат под А, Б, Ѓ, итн. во колоната 2, еден под друг, а потоа се пополнуваат другите колони за секој извор. Вкупните потреби и вкупните извори на финансирањето мораат да бидат усогласени.

507.

Врз основа на член 65 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76) и член 3 став 2 од Уредбата за контниот план и за билансите за банките („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/77 и 26/78), по претходно прибавено мислење од Здружението на банките на Југославија, Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА АНАЛИТИЧКИТЕ СМЕТКИ ВО КОНТНИОТ ПЛАН ЗА БАНКИТЕ

1. Во Одлуката за аналитичките сметки во Контниот план за банките („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/77 и 57/78), во Планот на аналитичките сметки во Контниот план за банките, што е составен дел на таа одлука, се вршат следните дополненија:

1) во точка 55 по аналитичката сметка 4061 се додаваат две нови аналитички сметки, кои гласат:

„4062 — Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската дејност за залихи на јаглен, со рок на враќање до 3 месеци, во кои учествува примарната емисија

4063 — Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската дејност за залихи на јаглен, со рок на враќање над 3 месеци, во кои учествува примарната емисија“;

2) во точка 68 по аналитичката сметка 4676 се додава нова аналитичка сметка 4677, која гласи:

„4677 — Краткорочни кредити на банките од примарната емисија за кредитирање на залихите на јаглен“;

3) во точка 160 по аналитичката сметка 8676 се додава нова аналитичка сметка 8677, која гласи:

„8677 — Обврски по краткорочните кредити од примарната емисија за кредитирање на залихите на јаглен“.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 30
15 мај 1980 година
Белград

Претседател на Советот
на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
д-р Ксенте Богосв, с. р.

508.

Со цел, во согласност со достигнатиот степен на социјалистичките самоуправни односи и развиеноста на производните сили на нашето општество, според сложеноста на работите, да се утврдат основите за класификација на занимањата потребни за планирање на кадрите и за развој на дејностите, да насочено воспитание и образование како составен дел на целокупната општествена репродукција, да се придонесе на поврзувањето на здружениот труд на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, да се превладее досегашната двојна класификациона скала на занимањата, врз основа на член 124 од уставот на СФРЈ и на член 579 од законот за здружениот труд,

Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, собранијата на социјалистичките републики и собранијата на социјалистичките автономни покраини,

Советот на Сојузот на синдикатите на Југославија и советите на сојузите на синдикатите на републиките и на автономните покраини,

Стопанската комора на Југославија и стопанските комори на републиките и на автономните покраини,

републичките и покраинските самоуправни интересни заедници за воспитание и насочено образование,

републичките и покраинските самоуправни интересни заедници за вработување, склучуваат

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

ЗА ЕДИНСТВЕНИТЕ ОСНОВИ ЗА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ЗАНИМАЊАТА И НА СТРУЧНАТА ПОДГОТОВКА

Член 1

Со овој општествен договор учесниците ги утврдуваат:

- основите на номенклатурата на занимањата;
- критериумите за распоредување на занимањата според сложеноста на работите на одделни занимања, како и знаењата, способностите и работните вештини потребни за нивно вршење;
- критериумите за распоредување на стручната подготовка според сложеноста на целите и содржината на потребното образование.

Како занимање, во смисла на овој договор, неговите учесници подразбираат определени работи односно работни задачи што ги врши поединец заради производство на материјални и други добра, односно заради вршење на услуги и стекнување на доход, без оглед на гранката на дејноста.

Како занимање на невработени, во смисла на овој договор, неговите учесници ги подразбираат работната и стручната оспособеност за производство на материјални и други добра односно за вршење на услуги и стекнување на доход, без оглед на гранката на дејноста.

Утврдувањето на секое одделно занимање како збир на сродни работи е предмет на општествена конвенција и на практиката и се врши при изработката на номенклатурата на занимањата.

Како стручна подготовка учесниците на овој општествен договор ги подразбираат општите и стручните знаења, како и вештините неопходни за вршење на определени работи и задачи и за успешно остварување на функцијата самоуправуваач.

Учесниците на овој општествен договор со согласни одделни степени на стручна подготовка да се стекнуваат со успешно совладана општествено верификувана воспитно-образовна програма. Таа про-

грама се совладува во организацијата на здружен труд што ги исполнува условите за изведување на таква програма или со самообразование.

Стручната подготовка се обележува со назив и ознака од кои се гледаат видот и степенот на стручната подготовка.

Член 2

Учесниците на овој договор се согласни дека ќе создаваат услови и ќе преземаат мерки во организациите на здружен труд, во другите самоуправни организации и заедници, врз основа на единствена методологија, земајќи го предвид развојот на техниката, технологијата и на општествените односи, да се истражуваат и утврдуваат занимања според сложеноста на работите и потребните знаења и стручност на работниците и на другите работни луѓе за вршење на работите на одделни занимања, и дека врз основа на тоа ќе ја изработуваат и менуваат номенклатурата на занимањата и ќе извршат распоредување на занимањата и на стручната подготовка.

Член 3

Номенклатурата на занимањата содржи:

- попис на сите занимања што се јавуваат во одделните области на здружениот труд во стопанството, општествените дејности и во други области на трудот,
- опис на поединечните занимања со оглед на сложеноста на работата, предметот и средствата за работа, како и на барањата на развојот на социјалистичките самоуправни односи, за да се утврдат врз основа на тоа содржините на потребното образование и оспособување за вршење на работите и работните задачи на одделните занимања.

Член 4

Занимањата се распоредуваат:

- 1) по категории според сложеноста на работите и работните задачи, потребните знаења, способностите, работните вештини и навиките за нивно вршење;
- 2) внатре во категориите според содржината, по струки односно видови работа.

Член 5

Стручната подготовка се распоредува:

- 1) во степени според сложеноста на целите и содржините на потребното образование и оспособеноста на работниците и работните луѓе за работа и самоуправување;
- 2) внатре во одделни степени на стручна подготовка, по обележјата на образованието и оспособеноста за вршење на работи и работни задачи на определен вид занимање со оглед на сродноста на содржините на работата (струката).

Член 6

Основите за изработка на воспитно-образовна програма од определена струка и степен на стручната подготовка се утврдуваат според:

- општите цели и задачите на воспитанието и насоченото образование;
- барањата што се засноваат врз работите и задачите утврдени со описот на одделните занимања, односно на барањата од определено подрачје на работа кои произлегуваат од степенот на развојот на науката, техниката, технологијата и организацијата на работата;
- барањата што произлегуваат од функцијата на работникот — самоуправуваач и од развојот на самоуправувањето;

— барањата што произлегуваат од потребата за перманентно образование и оспособување, усовршување и самообразование.

Учесниците на Општествениот договор се согласни програмите за образование за одделни категории на сложеност на работите во рамките на одделна струка меѓусебно да се поврзуваат така што да се создаваат услови и за усовршување, односно за стекнување на повисок степен стручна подготовка.

Член 7

Учесниците на овој договор се согласни во системот на воспитанието и насоченото образование младите генерации и работните луѓе да стекнуваат соодветен степен стручна подготовка со завршување на определена верификувана воспитно-образовна програма преку различни форми на насочено образование и воспитание во организациите на здружен труд што исполнуваат услови за изведување на тие програми, во соработка со другите самоуправни организации и заедници.

Степен на стручна подготовка може да се стекне и со самообразование покрај работа, со тоа што

во посебна постапка и услови во организација на здружен труд што исполнува услови за изведување на воспитно-образовна програма од определен вид и степен и во организацијата на здружен труд во која работникот го здружува трудот или во заедницата за вработување во која е пријавен работникот, да се докаже дека поединецот овладеал со суштествените знаења и се оспособил за вршење на работите и извршување на задачите од соодветна сложеност.

Учесниците на Општествениот договор се согласни дека знаењата постигнати во организиранiot воспитно-образовен процес (став 1 на овој член) се рамноправни со знаењата стекнати со самообразование покрај работа (став 2 на овој член).

Член 8

Учесниците на Договорот се согласни сите занимања и стручната подготовка да се распоредат во осум групи, зависно од сложеноста на работите на одделните занимања, целите и содржините на образованието, и да се утврдат минималните услови за стекнување на степен на стручна подготовка.

Категорија на сложеноста на работите

СЛОЖЕНОСТ НА РАБОТИТЕ

Заеднички карактеристики на целите и содржините на образованието

Минимални услови за стекнување на стручна подготовка

Степен на стручната подготовка

1	2	3	4	5
I	Едноставни работи составени од помал број различни и краткотрајни операции што, поради нивните технолошки карактеристики, можат да се вршат со едноставни постапки и средства за работа	За текушта работа се потребни минимални знаења за разбирање на работите и работните задачи. Тежиштето е врз стекнување работни вештини и навики за практична работа според посебни видови работи и работни задачи. Заради согледување на занимањето во рамките на пошироки работни процеси и ООЗТ, остварување на самоуправните функции во управувањето со општествени средства, потребни се пошироки техничко-технолошки знаења, општо образование предвидено најмалку со програмата на основното училиште, основни знаења од организацијата и економијата, како и од самоуправната организација на здружен труд.	Совладана програма на основно образование и соодветна програма на образование за I степен на стручна подготовка.	На лицата кои претходно не ја совладале програмата на основно образование, во текот на стекнување на првиот степен на стручна подготовка им се овозможува да совладаат специфично приспособена програма на основното образование.
II	Помалку сложени работи во производството и заедничките служби, администрацијата и сл., работни операции што се повторуваат и изведуваат со едноставни и механизирани средства за работа или без нив, како и помалку сложени работи со машини или постројки. Занимањата од оваа категорија, по правило, носат обележје на специфична организација и поделба на работата во определена дејност или организација на здружен труд.	Функционалните знаења, работни вештини, навики и способности произлегуваат од барањата на помалку сложените работи, од разбирањето на усните и писмените упатства и зголемената одговорност во работата во однос на категоријата I, но сè уште се ограничено воопштени и систематизирани според тековите на работните процеси и операции. Се предвидуваат знаења потребни за разбирање на функцијата на занимањето во работниот процес, самоуправната организација, како и знаења од областа на организацијата и економијата на здружениот труд.	Совладана програма на основно образование и соодветна програма на стручно образование за втор степен на стручна подготовка. На лицата кои претходно не ја совладале програмата на основното образование во рамките на стекнувањето на II степен на стручна подготовка им се овозможува да совладаат специфично приспособена програма на основно образование.	

1	2	3	4	5
III	Средно сложени и разновидни работи во производството; работа на различни машини, алати и постројки; средно сложени работи во администрацијата и во слични служби. За занимањата од оваа категорија е карактеристично барањето за поголем степен разбирање на основите на процесот на работата, зашто се возможни непредвидливи работни ситуации во кои работникот сам ги решава настанатите проблеми.	Во однос на образовните профили од категориите I и II, профилите од оваа категорија се повоопштени и претставуваат преодни профили помеѓу широки и тесни профили. Овој профил содржи систематски усвоено функционално знаење, соодветни психомоторни способности, работни навики и вештини. Покрај потесните стручни содржини да се обезбедат и потсилени и заеднички основи на структурата, карактеристични за групата сродни занимања односно струки. Овој профил мора да овозможи брзо приспособување кон новите работи кои често се менуваат токму во оваа категорија работи со проширување на теоретските основи на работата и самоуправувањето.	Совладана заедничка-воспитно-образовна основа на насоченото образование и соодветна програма за III степен на стручната подготовка.	III
IV	Сложени доста разновидни работи што во производството се изведуваат со различни алатки и постројки. Сложени дејствија на административни работи, во подготовката на работата и следењето на производството, деловни и слични процеси; поедноставни работни места за распоредување, и контрола на работата, подготовка на материјали и алати за помалку сложени, средно сложени и сложени работи. Разбирање на известувањата во писмена, усна и графичка форма, како и пренесување на тие известувања; решавање на конкретни проблеми на едноставни, помалку сложени, средно сложени и сложени работи.	Широк профил со поголем степен на воопштеност и добро познавање на определени работи подложни на промени во однос на предметот, средствата и организацијата на работата, како и оние профили што ги карактеризира релативна стабилност на средствата и организацијата на работата или голема разновидност на предметите за работа од кои секој бара решавање на посебни проблеми. Првиот профил се јавува повеќе на работни функции и работи во индустриското производство и во стручните служби, а вториот на работи на ремонт и индивидуално производство. Категоријата на средно сложени занимања бара и претпоставува целосно практично, а посебно теоретско образование, соодветни психомоторни способности, ако се работи на работите од непосредното производство, како и вештини што овозможуваат изведување на сложени работи.	Совладана програма на заедничката воспитно-образовна основа на насоченото образование и соодветна програма на образование за IV степен на стручна подготовка.	IV
V	Посложени работи во непосредното производство и подготовката на работата, работи на услуги, административни и деловни функции. Разновидни операции со различни средства за работа, а особено регулација и надзор над високо механизирани и автоматизирани уреди од пониски степени на автоматизацијата. Работи на организирање, контрола, раководење, подготвување на работата, специјални задачи во областа на услугите. Работи кои значајно влијаат врз успешноста на работата на други работи и на работењето на организациите на здружен труд во целост.	Продлабочени знаења, вештини и способности потребни за вршење на работи на посебни технологии или работи во рамките на определена технологија. Зголемени знаења од областа на организацијата на работата.	Совладана програма за V степен на стручна подготовка. Во сите случаи во кои образовниот профил на V степен на стручна подготовка претставува специјализација која се заснова врз претходно стечена стручна подготовка од IV или по исклучок од III степен, минималниот услов вклучува и претходно совладана програма од IV степен на стручна подготовка односно, по исклучок, од III степен на стручна подготовка и работно искуство.	V

1	2	3	4	5
VI/1	Сложени и посложени работи во подготовката, следењето и аналитичкото проучување на производството, деловните и други слични процеси. Средно сложени раководни работи за распоредување и контрола на работата, советување во работата, подготовка на материјали и орудија за средно сложени, сложени и посложени работи и задачи. Посложени и средно сложени работи кои се потребни за организационо, оператив-но и стручно водење на работните процеси, за контрола на работните процеси, кадровско, економско и административно водење на работни единици со помалку сложени производствени и работни процеси. Самостојни посложени работи во несто-панските дејности.	Барањата на посложената ра-бота претпоставуваат продла-бочено теоретско и практично образование кое го карактери-зираат продлабочени техничко-технолошки и организациони основи на посложените органи-зациони единици на работата. Потребни се заокружени тео-ретски знаења и посебно прак-тично знаење, психомоторни способности за посложени рабо-ти и вештини кои овозможуваат изведување на посложени рабо-ти (разбирање на известувања-та во усна, писмена и графичка форма обемни, пренесување на тие известувања во работни-те ситуации за кои се дадени само насоки).	Совладана програма VI/1 за VI/1 степен на струч-на подготовка	
VI/2	Доста сложени и специјали-зирани работи што се изве-дуваат со различни орудија, инструменти и постројки. По-сложени работи во подготов-ката, следењето и аналитич-кото проучување на произ-водството, деловните и на други слични процеси. Во-дење на работењето на ра-ботни единици со пообемни и посложени специјални производствени и работни процеси. Средно сложени и мошне сложени работи на распоредување, водење, ко-ординирање во работата на единици за подготовка, сле-дење и аналитичко проучу-вање на производството, на деловните и слични процеси.	Продлабочено теоретско знаење, посебно практично знаење, и способности кои овозможуваат изведување на доста сложени работи од определена потесна специјалност.	Совладана програма на образование за VI/2 степен на стручна под-готовка, со претходно совладана програма за VI/1 степен на струч-на подготовка.	
VII/1	Сложени и високо сложени разновидни операции што се изведуваат со различни ору-дија и апарати. Посложени и доста сложени работи во подготовката, следењето, ана-литичкото проучување и ис-тражувањето на производ-ството, деловните и други слични процеси. Посложени и доста сложени работи што се потребни за организационо и оператив-но раководење, стручно водење на работни-те процеси, контрола на ра-ботата, кадровско, економско и административно водење на работни единици со доста сложени разновидни произ-водствени и работни проце-си.	Заокружено знаење, способнос-ти и вештини кои се резултат од систематска наставна и науч-на работа. Заокружено општо и посебно теоретско знаење, по-себно практично знаење и спо-собности кои овозможуваат из-ведување на доста сложени ра-боти, разбирање и толкување на резултати од стручни истражу-вања, примена на тие истражу-вања во решавање на проблеми во најразлични работни ситуа-ции, обликување и соодветно пренесување на информации и координација на работата во пообемни работи.	Совладана програма за VII/1 VII/1 степен на струч-на подготовка.	

1	2	3	4	5
	Доста сложени работи во општествените дејности, во областа на културата, во државните органи и во организациите на управата. Посложени работи што се потребни за распоредување, раководење, координирање, надзор и советување во работата, во службите за подготовка, во следењето, аналитичкото проучување и истражувањето на производството, како и други работни процеси. Работа во областа на литературата, ликовната уметност, музиката и сценската уметност.			
VII/2	Доста сложени и високо сложени работи во подготовката, аналитичкото проучување, истражувањето на производството, деловни и слични процеси. Доста сложени работи кои се потребни при аналитичко проучување и работи на научно истражување на различни подрачја на научните дисциплини. Учество во научни истражувања. Посложени и доста сложени работи кои се потребни за распоредување, раководење и координирање. Специјализирани работи и задачи во општествените дејности. Истакнати творештва на подрачјето на уметноста. Обликување на нови теоретски и практични решенија, следење и обликување, како и соодветно пренесување на систем на комплексни информации и координирање на работи во најобемните и најразновидните производствени деловни и слични процеси.	Специјалистички знаења потребни за изведување на високо-стручни работи на специјално стручните и сложени работи вклучувајќи и учество во научноистражувачки проекти. Општи и продлабочени посебни теоретски знаења, посебни практични знаења и способност која овозможува изведување на високосложени занимања, решавање на теоретски и практични проблеми во специјални работни ситуации.	Совладана програма за VII/2 VII/2 степен на стручна подготовка, со претходно совладана програма за VII/1 степен на стручна подготовка.	
VIII	Високосложени занимања во аналитичкото проучување, истражување и водење на сложени стопански и општествени системи. Самостојна и советодавна научноистражувачка работа во различни научни дисциплини; творештво на подрачјето на културата. Раководни работи во сложени организации на стопанството и општествените дејности, значајни за општеството во целост.	Теоретско и практично знаење и способност кои овозможуваат откривање на нови сознанија на специјално стручни сложени подрачја, планирање и координирање на научни истражувања на големи стопански и други работни системи, решавање на најсложени проблеми и обликување на модели за пренесување на тие решенија во практиката.	Докторат на науки VIII или друго соодветно општествено признание, посебно утврдено со закон.	

Член 9

Зависно од видот на занимањето и програмата на образованието, со стекнувањето на определен степен стручна подготовка работникот може да се оспособи за вршење на работи односно работни задачи:

- во рамките на едно занимање од соодветна категорија на сложеност,
- во рамките на повеќе занимања од иста категорија на сложеност,
- во рамките на повеќе занимања од повеќе категории на сложеност.

Член 10

Тргувајќи од начелото дека изработката и усвојувањето на номенклатурата на занимањата е предмет на непосредно договарање на здружениот труд во одделни дејности, учесниците на овој општествен договор се согласни да осигураат изработка на единствена методологија за изработка на номенклатура на занимањата и единствена номенклатура на занимањата и да се договорат за начинот на финансирањето на нивната изработка.

Учесниците на Општествениот договор се согласни Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и собранијата на социјалистичките републики и на социјалистичките автономни покраини да определат по еден орган, организација или заедница кои, во рок од две години од денот на влегувањето во сила на овој договор, ќе изработат и договорно ќе утврдат единствена методологија за изработка на номенклатура на занимањата и предлог на номенклатурата на занимањата, што ќе го усвојат учесниците на овој општествен договор.

Член 11

Учесниците на Договорот се согласни да се формира координационен одбор за следење на спроведувањето на Договорот од по двајца претставници на учесниците од социјалистичките републики и социјалистичките автономни покраини и по еден претставник од Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, од Советот на Сојузот на синдикатите на Југославија и од Стопанската комора на Југославија.

Координациониот одбор го следи спроведувањето на овој договор, ја координира работата врз изработката на методологијата и номенклатурата на занимањата и врши други работи што се однесуваат на спроведувањето на Договорот.

Координациониот одбор од став 1 на овој член им предлага на учесниците на овој општествен договор акциони програми со кои се определуваат задачите и носителите на работите, како и други мерки за навремено спроведување на одредбите од овој општествен договор.

Член 12

Секој од учесниците на овој договор може да предложи измени и дополненија на Договорот.

Предлогот на измените и дополненијата на Договорот им се доставува на сите учесници кои се должни, во рок од 60 дена од денот на приемот, да го разгледаат и да определат свој претставник заради усогласување на ставовите со претставниците на учесниците на Договорот.

Член 13

Учесниците на Општествениот договор се согласни дека во рамките на своите права и должности ќе преземаат мерки во рок од две години од денот на склучувањето на овој општествен договор да извршат соодветни измени и дополненија во своите прописи, односно самоуправни општи акти во согласност со обврските што ги презеле со овој општествен договор.

Член 14

Учесниците на Општествениот договор се согласни Општествениот договор да се објави во „Службен лист на СФРЈ“.

Општествениот договор влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето.

Белград
20 мај 1980 година

За Собранието на СФРЈ Југославија,

Иван Кукоч, с. р.

потпретседател на Собранието на СФР Југославија

Михаило Јаворски, с. р.

потпретседател на Сојузниот собор на Собранието на СФР Југославија

За Собранието на СР Босна и Херцеговина,

Есад Хорозиќ, с. р.

претседател на Републичкиот комитет за претседател на Републичкиот комитет за образование, наука, култура и физичка култура — член на Извршниот совет на Собранието на СР Босна и Херцеговина

За Собранието на СР Македонија,

Анатолиј Дамјановски, с. р.

републички секретар за образование и наука на СР Македонија

За Собранието на СР Словенија,

Андреј Грахор, с. р.

претседател на Републичкиот комитет за труд на Словенија

За Собранието на СР Србија,

Драгослав Николиќ, с. р.

претседател на Соборот на здружениот труд на Собранието на СР Србија

За Саборот на СР Хрватска,

Ема Дероси-Бјелајац, с. р.

потпретседател на Саборот на Социјалистичка Република Хрватска

За Собранието на СР Црна Гора,

д-р Божица Ивановиќ, с. р.

член на Извршниот совет и републички секретар за образование, култура и наука на СР Црна Гора

За собранието на САП Војводина,

д-р Бранка Лазиќ, с. р.

потпретседател на Собранието на САП Војводина

За Собранието на САП Косово,

д-р Имер Јака, с. р.

член на Извршниот совет на Собранието на САП Косово и Покраински секретар за образование, наука и култура

За Советот на Сојузот на синдикатите на Југославија,

Предраг Јовановиќ, с. р.

член на Претседателството на Советот на Сојузот на синдикатите на Југославија

За Советот на Сојузот на синдикатите на Босна и Херцеговина,

Милан Луцар, с. р.

член на Претседателството на Советот на Сојузот на синдикатите на Босна и Херцеговина

За Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија,

Џемаил Вејсели, с. р.

претседател на Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија

За Советот на Сојузот на синдикатите на Словенија,

Борис Липунич, с. р.

член на Секретаријатот на Претседателството на Републичкиот совет на Сојузот на синдикатите на Словенија

За Советот на Сојузот на синдикатите на Србија,

Пауна Петровиќ, с. р.

член на Претседателството на Советот на Сојузот на синдикатите на Србија

За Советот на Сојузот на синдикатите на Хрватска,

Божицар Станиќ, с. р.

секретар на Советот на Сојузот на синдикатите на Хрватска

За Советот на Сојузот на синдикатите на Црна Гора,

Владета Цвијковиќ, с. р.

член на Претседателството на Советот на Сојузот на синдикатите на Црна Гора

За Советот на Сојузот на синдикатите на Војводина,

Јосип Колар, с. р.

член на Претседателството на Советот на Сојузот на синдикатите на Војводина

За Советот на Сојузот на синдикатите на Косово,

Рабић Реџеџи, с. р.

член на Претседателството на Советот на Сојузот на синдикатите на Косово

За Стопанската комора на Југославија,

Радко Тодовиќ, с. р.

потпретседател на Стопанската комора на Југославија

За Стопанската комора на Босна и Херцеговина,

д-р Анте Раос, с. р.

претседател на Координациониот одбор за развој на Стопанската комора на Босна и Херцеговина

За Стопанската комора на Македонија,

Благоја Тикваровски, с. р.

член на Извршниот одбор на Стопанската комора на Македонија

За Стопанската комора на Словенија,

Славко Боханец, с. р.

претседател на Одборот за образование на кадри во стопанството на Стопанската комора на Словенија

За Стопанската комора на Србија,

Рајко Ѓаковиќ, с. р.

член на Претседателството на Стопанската комора на Србија

За Стопанската комора на Хрватска,

Бојан Цолариќ, с. р.

секретар на Стопанската комора на Хрватска

За Стопанската комора на Црна Гора,

Драгутин Ѓурковиќ, с. р.

секретар на Одборот за кадри, образование и вработување на Стопанската комора на Црна Гора

За Стопанската комора на Војводина

Гадован Радовиќ, с. р.

член на Претседателството на Стопанската комора на Војводина

За Стопанската комора на Косово,

мр Абдулазиз Весели, с. р.

плеф на Службата за научно-техничка соработка и кадри во стопанството на Стопанската комора на Косово

За Сојузот на самоуправните интересни заедници за насочено образование и воспитание на СР Босна и Херцеговина

Звонимир Петровиќ, с. р.

претседател на Колегијалниот деловоден орган на Сојузот на заедниците за насочено образование и воспитание на Босна и Херцеговина

За републичката заедница за насочено образование — Скопје,

Коправски Љупчо, с. р.

претседател на Републичката заедница за насочено образование

За Заедницата за образование на Словенија,

Матан Бернот, с. р.

претседател на Собранието на заедницата за образование на СР Словенија

За Заедницата за насочено образование за територијата на Републиката — Белград,

д-р Драгутин Шошкиќ, с. р.

претседател на Собранието на Заедницата

За Републичката самоуправна интересна заедница за воспитание и насочено образование на СР Хрватска,

Анте Видовиќ, с. р.
претседавач на Собранието на Републичката СИЗ на Хрватска за воспитание и образование

За Самоуправната интересна заедница за насочено образование на СР Црна Гора,

Бошко Мијановиќ, с. р.
претседател на Извршниот одбор на Собранието на Републичката СИЗ за насочено образование

За Самоуправната интересна заедница за насочено образование на Војводина,

д-р Петар Докиќ, с. р.
претседател на Собранието на Самоуправната интересна заедница за насочено образование на Војводина

За Покраинската самоуправна интересна заедница за образование и воспитание на САП Косово,

Џељадин Топчију, с. р.
секретар на Собранието на Покраинската самоуправна интересна заедница за образование и воспитание на Приштина

За Сојузот на самоуправните интересни заедници за вработување на Босна и Херцеговина,

Стипо Чавара, с. р.
претседател на Извршниот одбор на Собранието на Сојузот на самоуправните интересни заедници за вработување на Босна и Херцеговина

За Републичката заедница за вработување — Скопје,

Миливој Димитровски, с. р.
претседател на Собранието на Републичката заедница за труд на Македонија

За Сојузот на заедниците за вработување на СР Словенија,

Игор Попиквар, с. р.
претседател на Собранието на Сојузот на заедниците за вработување на СР Словенија

За Републичката самоуправна интересна заедница за вработување — Белград,

Гаврило Вуксановиќ, с. р.
делегат на Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за вработување

За Републичката самоуправна интересна заедница за вработување — Загреб,

Петар Кокаљ, с. р.
претседател на Републичката самоуправна интересна заедница за вработување

За Републичката заедница за вработување — Титоград,

Радисав Миковиќ, с. р.
секретар на Републичката заедница за вработување

За Самоуправната интересна заедница за вработување на Војводина,

Драгослав Јовановиќ, с. р.
претседател на Собранието на Самоуправната интересна заедница за вработување на Војводина

За покраинската заедница за вработување — Приштина,

Рефик Агај, с. р.
секретар на Покраинската самоуправна интересна заедница за вработување — Приштина

509.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЕКСПАНДИРАН ПОЛИСТИРОЛ

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите, на 24 јули 1979 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за експандиран полистирол, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, согласно со Одлуката за максимирање на учеството за покривање на трошоците на прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/79), да ги зголемат така што највисоките продажни цени да изнесуваат и тоа за:

	Дин/kg
1) експандиран полистирол Е 3	36,10
2) експандиран полистирол Е S	40,70

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производе од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решението бр. 5645 од 21 мај 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: ИНА-ОКИ, ООУР ТПМК — Загреб.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 8 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

510.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА**ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА НОРМАЛЕН И ВИСОКОМОДИФИЦИРАН ПОЛИСТИРЕН**

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите, на 20 јули 1979 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за нормален и високомодифициран полистирен, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, согласно со Одлуката за максимирање на учеството за покривање на трошоците на прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/79), да ги зголемат така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

Дин/kg

- | | |
|---------------------------------|-------|
| 1) полистирен високомодифициран | 35,90 |
| 2) полистирен нормален | 33,20 |

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решението бр. 5646 од 21 мај 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: ДОКИ-Загреб.
Претставници на купувачите-потрошувачи: 22 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

511.

Врз основа на член 22 од Законот за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА**ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН-СТАНДАРДЕН АСОРТИМАН**

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 30 октомври 1979 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за електропорцелан — стандарден асортиман, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат своите затечени цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат до 15%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решението бр. 7475 од 19 мај 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: Индустрија електропорцулана — Аранѓеловац, Фабрика електропорцулана — Нови Сад, „Енергоинвест“ — Творница електротехничког порцулана — Лукавица и Творница електротехничких производа — Загреб — Врпче.

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Метал“ — Бања Лука, „Електронабава“ — Љубљана, „Електроисток“ — Белград, „Радио-електро“ Белград, „Београделектро“ — Белград, „Електрометал“ — Белград, „Југотехника“ — Љубљана, „Агровојводина“ — Нови Сад и „Електроизградња“ — Нови Сад.

512.

Врз основа на член 22 од Законот за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА**ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА НАТРИУМ-СУЛФАТ**

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите, на 25 февруари 1980 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за натриум-сулфат, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, согласно со Одлуката за максимирање на учеството за покривање на трошоците на прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/79) да ги зголемат така што највисоката продажна цена да изнесува 4,26 динари за еден килограм.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решението бр. 1818 од 16 мај 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Вискоза“ — Лозница, „Инцел“ — Бања Лука.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 8 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

513.

Врз основа на член 22 од Законот за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА**ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА АЛАТНИ МАШИНИ ЗА ОБРАБОТКА НА МЕТАЛИ И ЗА НИВНИОТ ПРИБОР И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ**

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите, на 12 март 1980 го-

дина, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за алатни машини за обработка на метали и за нивниот прибор и резервни делови, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат до 12,5%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решението бр. 2183 од 26 мај 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Првوماјска“ — Загреб, „Иво Лола Рибар“ — Железник, „Потисје“ — Ада, „Ливница жезела и темпера“ — Кикинда, „Јелишинград“ — Бања Лука, „Победа“ — Нови Сад, „Мајевица“ — Бачка Паланка, „Металски завод Тито — Скопје, „Металац“ — Чаковец, „Искра-Аутоматика“ — Љубљана, „Машинска индустрија Ниш“ — Ниш, „Далмастрој“ — Сплит, „Тигар“, ООУР „Сарлах“ — Пирот, САС — Задар, Железарна Равне — Равне, „Метал-Прогрес“ — Зрењанин, „Крушиќ“ — Валево, „Метална“ — Марибор, „Стандард“ — Осиек, УНИС-Претис — Вогошче, Титови Заводи „Литострој“ — Љубљана и РО „ЕМАП“ — Застава, ООУР „Машине“ — Крагуевац.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 75 купувачи-потрошувачи, потписници на Спогодбата.

По извршеното споредување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Правилникот за условите во поглед на микробиолошката исправност на кои мораат да им одговараат животните намирници во прометот, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/80, се провлекла долунаведените грешки, па се дава

ИСПРАВКА

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УСЛОВИТЕ ВО ПОГЛЕД НА МИКРОБИОЛОШКАТА ИСПРАВНОСТ НА КОИ МОРААТ ДА ИМ ОДГОВАРААТ ЖИВОТНИТЕ НАМИРНИЦИ ВО ПРОМЕТОТ

Во член 13 став 2 наместо зборот: „од“ треба да стои: „до“.

Во член 22 став 2 наместо зборовите: „Згуснато засладено млеко, згуснато незасладено млеко“ треба да стои: „Згуснато незасладено млеко“.

Во член 47 став 1 наместо зборот: „овошје“ треба да стои: „зеленчук“.

Во член 57 наместо зборот: „Алфатоксин“ треба да стои: „Афлатоксин“.

Од Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита, Белград, 22 мај 1980 година.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

— за извонредни заслуги во развивањето и зацврстувањето на соработката и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Италија

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА СВЕЗДА СО ЛЕНТА

Franco Maria Malfatti, министер за надворешни работи на Република Италија;

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето на соработката и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Италија

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

d-r Antonio Maccanico, генерален секретар на Претседателството на Република Италија;

Franco Malfatti di Montetretto, амбасадор, генерален секретар на Министерството за надворешни работи,

Carlo Galenda, амбасадор, дипломатски советник на Претседателот на Републиката;

Alberto Cavaglieri, амбасадор на Република Италија во Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

Walter Gardini, амбасадор, генерален директор за политички работи во Министерството за надворешни работи;

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА СВЕЗДА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Cesare Anoli, министер, заменик на генералниот директор за политички работи во Министерството за надворешни работи;

Vieri Traxler, министер во Генералната дирекција за политички работи во Министерството за надворешни работи

Marcello Guidi, министер, шеф на дипломатскиот церемонијал на Републиката;

Renato Ruggiero, министер, шеф на Кабинетот на министерот за надворешни работи;

Giacomo Attolico, министер, заменик на генералниот директор за економски работи во Министерството за надворешни работи;

d-r Antonio Chirelli, шеф на Уредот за печатење на Претседателството на Републиката;

Guglielmo Guerini Maraldi, ополномоштен министер, заменик шеф на дипломатскиот церемонијал на Републиката;

**СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ**

Benedetto Santarelli, министер, шеф на Уредот за печат на Министерството за надворешни работи;

Aldo Pugliese, министер, Уред за печатење на Претседателството на Републиката;

Dr Sergio Piscitello, шеф на церемонијалот на Претседателството на Републиката;

**СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА СВЕЗДА НА
ГЕРДАН**

Francesco Guariglia, советник на Амбасадата, шеф на Уредот за посети при дипломатскиот церемонијал на Републиката;

Paolo Giorgieri, советник на Амбасадата, шеф на II Уред во Генералната дирекција за економски работи на Министерството за надворешни работи;

Sergio Vento, советник на Амбасадата, шеф на II Уред во Генералната дирекција за политички работи на Министерството за надворешни работи;

Giuseppe Baldocci, советник на Амбасадата, од Генералниот секретаријат на Министерството за надворешни работи;

Dr Italo de Curtis, шеф на Кабинетот на Претседателот на Републиката;

Dr Pier Luigi Carpi, шеф на Кабинетот на генералниот секретар на Претседателството на Републиката;

Vittorio Pennarola, советник на Амбасадата, I советник на Амбасадата на Република Италија во СФР Југославија;

Francesco Labbruzzo, советник на Амбасадата, генерален конзул на Република Италија во Копар;

Lorenzo Ferrarini, советник на Амбасадата, генерален конзул на Републиката Италија во Загреб;

Gaetano Zucconi, советник на Амбасадата, заменик на дипломатскиот советник на Претседателот на Републиката;

Dr Italo Lo Basso, главен управник, шеф на преведувачката служба;

**СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО
ЗЛАТНА СВЕЗДА НА ГЕРДАН**

Dr Bruno Agro, од Уредот за печатење на Претседателството на Републиката;

Giuseppe Rannocchia, од Уредот за печатење и информација во МИП;

Dr Giovanni Zerra, главен раководител на административната служба во Министерството за надворешни работи;

Enrico Augelli, советник, на Амбасадата на Република Италија во СФР Југославија;

Dr Francesco Maria Gres, I секретар на Амбасадата на Република Италија во СФР Југославија;

Dr Daniele Verga, I секретар на Амбасадата на Република Италија во СФР Југославија;

Prof. Elsa H. Gerlini, аташе за култура на Амбасадата на Република Италија во СФР Југославија;

Dr Alberto Bruno, службеник на Уредот за општи работи на Претседателството на Републиката;

Dr Antonio Zanardi Landi, службеник на дипломатскиот церемонијал на Републиката;

Dr Mario Rossi, заменик на шефот на полицијата;

Dr Dionisio Spoliti, аташе во Кабинетот на Претседателот на Републиката;

Diana Ruggi, лична секретарка на Претседателот на Републиката;

Ronaldo Lucioli, аташе во дипломатскиот церемонијал на Републиката;

**СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО
ЗЛАТНА СВЕЗДА**

Francesco Gregorio, личен придружник на Претседателот на Републиката;

Simone Aglioco, Уред за печатење на Претседателството на Републиката;

Dr Alfredo Bastianelli, аташе во дипломатскиот церемонијал на Републиката;

Dr Carlo Alberto Baracchi Tua, аташе во дипломатскиот церемонијал на Републиката;

Rosanna Coniglio Papalia, вице-конзул во Загреб;

Dr Romalo Di Stazio, вице-конзул во Сплит;

Marcello Picchi, личен фотограф на Претседателот на Републиката;

**СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО
СРЕБРЕНА СВЕЗДА**

Vittoria Porta, секретарка;

Caterina Matteotti, секретарка;

Vukosava Tomić De Muro, преведувач;

Eugenio Marani, од техничката служба на Претседателството на Републиката;

Massimo Sassi, Амбасада на Република Италија во СФР Југославија;

Bruno Tosigl, Амбасада на Република Италија во СФР Југославија;

Gisella Cacchi — Chiesi, Амбасада на Република Италија во СФР Југославија;

Dr Carlo Realacci, Амбасада на Република Италија во СФР Југославија;

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето на соработката и пријателските односи помеѓу вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Италија.

**СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО
ЛАВРОВ ВЕНЕЦ**

Umberto Lernardini, генерал на авијацијата, воен советник на Претседателот на Републиката;

**СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО
ЗЛАТНА СВЕЗДА**

Raffaele Stabile, полковник, воен, поморски и ваздухопловен аташе на Амбасадата на Република Италија во СФР Југославија;

Ferdinando Corsani, полковник, командант на ешалонот на Претседателовата гарда;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ
МЕЧЕВИ

Oscar Pedrazzini, потполковник, од дипломатскиот церемонијал на Претседателството на Републиката;

Romualdo Molinari, потполковник на Амбасадата на Република Италија во СФР Југославија;

Mario Buracchia, капетан на фрегата, Амбасада на Република Италија во СФР Југославија;

— за заслуги во извршувањето на поверените задачи што придонесуваат кон пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Италија.

СО МЕДАЛ ЗА ЗАСЛУГИ

Bruno Lauri,
Aldo Latini,
Mirna Lombardozzi D. Eramo,
Maria Terese Ferrando,
Ornella Coppola,

Бр. 117
12 октомври 1979 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито. с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна		Страна
480. Одлука за Енергетскиот биланс на Југославија за 1980 година — — — — —	969	492. Правилник за југословенскиот стандард за преработка и обработка на дрво — — — — —	974
481. Одлука за основање служби на аеродромските контроли на летањето — — — — —	969	493. Правилник за југословенските стандарди за полупреработки од дрво — — — — —	975
482. Одлука за критериумите за кредитирање на залихите на стоки наменети за извоз во периоди на деконјунктура на светскиот пазар — — — — —	969	494. Правилник за југословенскиот стандард за конзервирање на дрво-столбови за водови — — — — —	975
483. Упатство за начинот на употреба на јазиците на народите на Југославија при склучувањето на меѓународни договори — — — — —	970	495. Правилник за југословенските стандарди за мебел — — — — —	975
484. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Die Welt“ — — — — —	970	496. Правилник за југословенскиот стандард за транспортна амбалажа — — — — —	976
485. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на списанието „L'Express“ — — — — —	971	497. Правилник за југословенскиот стандард за бакар и бакарни легури за гмечење — — — — —	976
486. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „The Times“ — — — — —	971	498. Правилник за југословенските стандарди за методите за испитување на хемискиот состав на феролегури — — — — —	977
487. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на списанието „Oggi“ — — — — —	971	499. Правилник за југословенските стандарди за геомеханички испитувања — — — — —	977
488. Правилник за метролошките услови за пипети за мешање на крв за броење на крвни зрна — — — — —	971	500. Правилник за југословенските стандарди за пестициди — — — — —	977
489. Правилник за југословенските стандарди за проектирање и градење на патишта — — — — —	973	501. Правилник за југословенските стандарди за методите за испитување на пестициди — — — — —	978
490. Правилник за југословенските стандарди за сигнализација на патиштата — — — — —	973	502. Правилник за југословенските стандарди за пластични маси — — — — —	979
491. Правилник за југословенскиот стандард за трупци — — — — —	974	503. Правилник за југословенските стандарди за методите за испитување на запалноста на пластични маси — — — — —	979
		504. Правилник за југословенските стандарди за полупроводнички компоненти — — — — —	980
		505. Правилник за југословенските стандарди за интегрирани кола — — — — —	980
		506. Упатство за искажување на задачите и обврските од деловите на среднорочните планови за создавање на материјални и други услови за остварување и развој на општонародната одбрана и општествена самозаштита — — — — —	980
		507. Одлука за дополнително на Одлуката за аналитичките сметки во Контниот план на банките — — — — —	996
		508. Општествен договор за единствените основи за класификација на занимањата и на стручната подготовка — — — — —	997
		509. Спогодба за промена на затечените цени за експандиран полистирол — — — — —	1004
		510. Спогодба за промена на затечените цени за нормален и високомодифициран полистирен — — — — —	1005
		511. Спогодба на затечените цени за електропорцелан — стандарден асортиман — — — — —	1005
		512. Спогодба за промена на затечените цени за натриум-сулфат — — — — —	1005
		513. Спогодба за промена на затечените цени за алатни машини за обработка на метали и за нивниот прибор и резервни делови — — — — —	1005
		Исправка на Правилникот за условите во поглед на микробиолошката исправност на кои мораат да им одговараат животните намирници во прометот — — — — —	1006
		Одликувања — — — — —	1006